



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 9 јули 1999
Скопје

Број 41

Год. LV

Аконтацијата за 1999 година изнесува
7.500 денари. Овој број чини 100
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1272.

Врз основа на член 10 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90, 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.07.1999 година, донесе

ДЕЛОВНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕ- ЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 20/95 – пречистен текст и „Службен весник на РМ“ бр. 33/95), во членот 4, алинејата 3 се менува и гласи:

„– ја обезбедува и ја насочува работата и дејствувањето на Владата во целина и на нејзините членови.“

Член 2

По членот 6, се додава нов член 6-а кој гласи:

„Член 6-а

Претседателот на Владата може да организира исправа за разгледување на одделни прашања од надлежност на Владата од особено значење за безбедноста, одбраната и заштитата на државните интереси, заради градење на ставови и мислења, со потпретседателите на Владата и министрите за внатрешни работи, одбрана, надворешни работи, правда и финансии.

Владата може, заради разгледување на одделни прашања и градење на ставови да образува тело составено од членови на Владата.

Владата одлучува на седница за прашањата разгледани согласно став 1 и 2 на овој член.“

Член 3

Во членот 11, после ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3 кои гласат:

„Членовите на Владата кои раководат со министерствата, се должни да се придржуваат кон утврдените рокови за изготвување на прописите и другите акти утврдени во Програмата за работа на Владата.

Ако во определените рокови не ги подготват и не ги достават до Владата прописите или другите акти предвидени во Програмата за работа на Владата, министрите се должни да го известат претседателот на Владата за причините поради кои не се извршени програмните работи во определените рокови.“

Ставот 2 станува став 4.

Член 4

Во членот 20, ставот 3 се брише.

Член 5

Во членот 24, ставот 2 се менува и гласи:

„Стручните совети од став 1 на овој член на барање на Владата органите на управата или по сопствена иницијатива, разгледуваат и даваат стручни мислења за определени правни, економски и други прашања од општо значење за Владата и органите на управата.“

Член 6

Членот 25 се менува и гласи:

„Член 25

Правниот совет особено: разгледува прашања во врска со остварувањето на начелото на владеењето на правото како темелна вредност на уставниот поредок; значајни прашања за изградба на правниот систем, заштита на слободите и правата на човекот и граѓанинот, правна заштита на сопственоста; како и други прашања од значење за функционирањето на уставниот политичкиот и правниот систем.“

Член 7

Членот 29 се менува и гласи:

„Член 29

Владата ги има следните комисии:

1. Комисија за надворешни работи, одбрана и безбедност;
2. Комисија за стопански систем, одржлив развој и тековна економска политика;
3. Комисија за политички систем;
4. Комисија за човечки ресурси и нивен развој; и
5. Комисија за кадровски прашања.“

Член 8

Членот 31 се менува и гласи:

„Член 31

Комисијата за стопански систем, одржлив развој и тековна економска политика ги разгледува прашањата што се однесуваат на: развојната политика и мерките за нејзина реализација; поттикнување на одржлив економски развој и порамномерен просторен и регионален развој, научен и технолошки развој; утврдување на материјалните, енергетски и други биланси; уредување на системски прашања во областа на стопанскиот систем, заштитата на животната средина и одржливиот развој, финансиите, даночната политика, економските односи со странство, европските и светски интегративни процеси, урбанизмот, банкарството, кредитно-монетарната политика; девизната и царинска политика, кредитните односи со странство, пазарот и цените, јавната потрошувачка, техничката култура; остварувањето на политиката за извршувањето на законите и другите прописи на Собранието и на Владата, ги следи вкупните стопански движења и предлага мерки на економската политика преку донесувањето и спроведувањето на макроекономската политика, ја следи материјалната положба на стопанството и јавната потрошувачка преку донесувањето и извршувањето на Буџетот на Република Македонија, програмите за финансирање на одделни дејности и намени од интерес на Републиката, јавните служби од материјалното производство, вработеноста и вработувањето, станбено-комуналните работи, животниот стандард, туризмот, имотно-правните односи и ѝ дава мислење и предлози на Владата за решавање на прашањата од нејзина надлежност.“

Член 9

Членот 32 се брише.

Член 10

Во членот 34, зборовите: „Комисијата за прашања за општествени дејности (јавни служби)“, се заменуваат со зборовите: „Комисијата за човечки ресурси и нивен развој“.

Член 11

Во членот 35, зборовите: „индивидуални“ и „работни организации од посебен општествен интерес“ се бришат, а зборовите: „личен доход“, се заменуваат со зборот „плати“.

Член 12

Во членот 36, точката „1. Комисија за спроведување на Специјалната програма за 25-те претпријатија што работат со загуби“ се брише.

Во точката 5 зборовите: „трансформација на претпријатијата со општествен капитал“ се заменуваат со зборот „приватизација“.

Точките 2,3,4,5 и 6, стануваат точки 1,2,3,4 и 5.

Член 13

Членот 37 се брише.

Член 14

Во членот 39 зборовите: „и доделувањето на кредити за станбена изградба“ се бришат.

Член 15

Членот 41 се менува и гласи:

„Член 41

Комисијата за приватизација ги разгледува условите и начинот за приватизација на општествената сопственост, предлага законски и други мерки за нејзино реализирање, разгледување на претпријатијата опфатени со програмите за приватизација на сопственоста, дава мислење за развојните програми кои се кандидати за финансирање од Агенцијата за приватизација, ја разгледува Годишната програма и Финансиската програма за работа на Агенцијата за приватизација на Република Македонија, ја оценува нејзината работа, го предлага начинот на продажба на акциите и уделите стекнати по основа на државниот капитал, одделно и заедно со акциите и уделите издадени на Агенцијата, води преговори со заинтересирани стратешки инвеститори при продажбата на акциите и уделите стекнати по основа на државен капитал одделно и заедно со акциите и уделите издадени на Агенцијата, и предлага на Владата избор на најповолен стратешки инвеститор врз основа на претходно утврдени критериуми од страна на Владата кога продажбата се врши преку непосредна спогодба, и предлага на Владата да именува претставници во претпријатијата, односно друштва во кои има акции и удели стекнати по основа на државен капитал, како и акциите и уделите издадени на Агенцијата, врши и други работи од нејзината надлежност утврдени со закон.“

Член 16

Во членот 43, ставот 4 се менува и гласи:

„Претседателот и членовите на работните тела се именуваат од редот на членовите на Владата.“

По ставот 4 се додаваат два нови става 5 и 6, кои гласат:

„Во работата на работните тела може да учествува секретарот на Владата, а секретарот на Секретаријатот за законодавство учествува во работата на работните тела на Владата.“

Во работата на работните тела може да учествуваат и функционери кои раковојат со други органи на управата.“

Член 17

Во членот 45, ставот 2 се брише.

Член 18

Во членот 47, ставовите 2 и 3 се менуваат и гласат: „Во случај на спреченост или отсутност на член на работното тело, во работата на работното тело учествува неговиот заменик, за што членот на работното тело го известува претседателот на работното тело.“

По исклучок од став 2 на овој член во работата на работното тело по претходна најава може да учествува и потсекретар или помошник со претходно утврден став по прашањата што се на дневен ред на седницата на работното тело.“

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Во работата на работното тело може да учествуваат без право на одлучување и советниците на Владата, за што одлучува претседателот на работното тело.“

Ставот 4 станува став 5.

Член 19

Во членот 49 по зборовите „како и“, се додаваат зборовите: „научни и“.

Член 20

По членот 49 се додава нов член 49-а, кој гласи:

„Член 49-а

Секретарот на работното тело е должен предлогот на дневниот ред на работното тело да го достави до сите членови на Владата.

Ако член на Владата кој не е член на работното тело, а е заинтересиран да учествува во работата на работното тело по одделни точки од дневниот ред, своето учество претходно го најавува кај претседателот на работното тело.

На членот на Владата кој го најавил своето учество во работата на работното тело по одделни точки од дневниот ред, му се доставува покана со материјалите што се однесуваат на тие точки.“

Член 21

Во членот 51, во став 1 зборовите: „може да го одложи“, се заменуваат со зборовите: „го одлага“.

Член 22

Во членот 54, ставот 3 се брише, а по ставот 2 се додаваат три нови става 3, 4 и 5 кои гласат:

„Работното тело задолжително зазема став по точките што се на дневен ред на неговата седница.“

Ако работното тело од било кои причини не може да заземе став или да утврди заклучок по прашањето што е на дневен ред на седницата, тогаш прашањето се одлага, по правило, за наредната седница на работното тело за дополнително разгледување.

По прашањето за кое не е заземен став или не е утврден заклучок на работното тело, Владата, по правило, не може да расправа.“

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 6 и 7.

Член 23

Во членот 58, во точката 1, точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и работите од верски карактер“.

Во точката 2, точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и трговија“.

Во точката 4 зборот „екологија“, се заменува со зборовите: „животната средина“.

Во точката 5 после зборот „културата“ се става запирка, а зборовите: „и физичката култура“, се заменуваат со зборот „спортот“.

Во точката 8, точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и доделување на градежно земјиште“.

Точката 9 се брише.

Точките 10 и 11 стануваат точки 9 и 10.

По точката 10 се додава нова точка 11, која гласи:

„11. Комисија за решавање на управни работи во втор степен од областа на пензиското и инвалидското осигурување.“

Член 24

Во членот 59, во ставот 1 по зборовите: „претседател и“ се додава зборот „најмалку“.

Член 25

Во членот 62, по ставот 2 се додаваат три нови става 3, 4 и 5, кои гласат:

„Предлозите на прописите и на другите општи акти од ставот 2 на овој член задолжително содржат анализи (осврт, преглед) за нивната усогласеност со законодавството на Европската унија.

Заедно со предлогот за донесување закон предлагаачот е должен да поднесе и тези на подзаконските акти кои произлегуваат од законот, чие донесување се предлага.

Ако заедно со предлогот за донесување закон не се поднесат тези за подзаконските акти, по правило, се одложува разгледувањето на предложениот закон.“

Член 26

Во членот 63, по ставот 2 се додаваат три нови става 3, 4 и 5, кои гласат:

„Основниот материјал од ставот 1 на овој член содржи најмногу до 5 страници, а кон него може да се приложи и дополнителен материјал.

Основниот материјал задолжително содржи посебна прва страница на која е дадено резиме за материјалот со предлог-заклучоци.

По исклучок, доколку се работи за анализа од поширок опфат основниот материјал може да биде со поголем број на страници, при што задолжително се подготвува и доставува резиме од најмногу 5 страници.“

Член 27

Во членот 64, по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Барањето за добивање мислење по материјалот од став 1 на овој член, како и одговорите по нив ги потпишува министерот, односно функционерот кој раководи со органот на управата или од него овластено лице.“

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.

Член 28

Членот 66 се менува и гласи:

„Министерствата, другите органи на управата и управните организации до кои се упатени барања за мислења во смисла на член 64 од овој деловник, се должни да ги достават своите мислења писмено до барателите најдоцна во рок од 10 дена од денот на приемот на материјалите.

Органите и организациите од претходниот став, на барање на Владата и други органи и организации, своите мислења се должни да ги достават во пократок рок, кога се работи за прашања по кои треба итно да се заета став или да се донесе одлука.“

Член 29

Во членот 67, после ставот 1 се додаваат три нови става 2, 3 и 4 кои гласат:

„Министерствата и другите органи на управата определуваат раководен работник заради координација при подготвувањето и доставувањето на материјали за

седница на Владата за прашања за кои е надлежна Владата.

Раководните работници од ставот 2 на овој член непосредно соработуваат со секретарот на Владата и меѓусебно се договараат и известуваат за подготвеноста на материјалите за нивно ставање на дневен ред на работните тела и седница на Владата.

Барањето материјалите да бидат ставени на седница на Владата го потпишува министерот, односно функционерот кој раководи со органот на управата или од него овластено лице.“

Член 30

Во членот 71, ставот 1 се менува и гласи:

„Предлогот на дневниот ред за седница на Владата го утврдува претседателот на Владата на предлог на секретарот на Владата.“

Ставот 2 се брише и се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:

„Дневниот ред на седницата на Владата, по правило, содржи три вида материјали и тоа:

- материјали за кои се води расправа и се одлучува;
- материјали по кои Владата само одлучува, а претходно во работните тела е водена расправа и е заземен став, и
- материјали со кои Владата се информира.

При утврдувањето на дневниот ред на предлог на член на Владата, Владата може да одлучи да води расправа и по материјали од втората и третата алинеја од став 2 на овој член.“

Ставот 3 станува став 4.

Член 31

Во членот 77, ставот 2 се брише, а ставот 3 се менува и гласи:

„На почетокот на претресот предлагаачот може да даде кратко усно образложение по материјалот.“

Член 32

Во членот 81, по ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:

„Ако Владата образува меѓуресорско тело за подготвување закон или друг пропис, истовремено во заклучокот ќе определи кој ќе биде негов координатор, а членовите на телото се должни да постапуваат според укажувањата на координаторот и да го извршат својот дел од задачите.

Во случај на непочитување или неисполнување на обврската дадена од координаторот во смисла на став 3 од овој член од страна на членот на меѓуресорското тело, координаторот е должен за тоа да го известат функционерот кој раководи со органот од кој е определен координаторот на телото, како и функционерот кој раководи со органот од каде е членот на меѓуресорското тело.“

Ставот 3 станува став 5.

Член 33

Во членот 88, во ставот 1 зборовите: „доколку Владата не одлучи да се објават во „Посебниот Службен весник на Република Македонија“, се бришат, а во ставот 2 по зборовите: „Службен весник на Република Македонија“, се става точка и зборовите: „или во „Посебен Службен весник на Република Македонија“, се бришат.

Член 34

Во членот 114, став 3, член 116, став 3, член 117, став 1 и 3 зборот „Секретаријатот“, се заменува со зборот „Министерството“.

Член 35

Овој деловник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 36

Се овластува Комисијата за политички систем да подготви пречистен текст на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија.

Бр. 23-1834/1
6 јули 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

ИСПРАВКА

Одделението за кадровски и персонални работи во Владата на Република Македонија во Решението за именување вршител на должноста директор на Народната матична библиотека „Вук Караџиќ“ – Гостивар, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/99, ја дава следната исправка: наместо зборот „Атанасовски“ треба да стои „Анастасовски“.

Од Владата на Република Македонија

АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ**ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА****12.**

Врз основа на член 163, а во врска со став 7, 8, 9 и 10 на член 180 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 80/93, 14/95, 71/96 и 32/97), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 7.07.1999 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ ЗА ПЕРИОДОТ АПРИЛ – ЈУНИ 1999 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основните на осигурување според кои се пресметува и плаќа придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за обврзниците на данок од приход од земјоделска дејност на кои земјоделската дејност им е единствено занимање (во натамошниот текст: индивидуални земјоделци).

Член 2

Индивидуалните земјоделци, заради пресметување и плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување се распоредуваат во основници на осигурување според висината на катастарскиот приход, и тоа:

Реден број	Катастарски приходи (во денари)	Месечна основница на осигурување
1. До	400,00	2.844,00
2. Од	400,01 до 900,00	4.018,50
3. Од	900,01 до 2.000,00	5.166,00
4. Од	2.000,01 до 4.500,00	5.741,50
5. Од	4.500,01 до 7.000,00	6.314,50
6. Над	7.000,01	6.891,50

Член 3

Индивидуалните земјоделци можат по сопствен избор да се определат да плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурување на повисока основница на осигурување.

Индивидуалните земјоделци кои се определиле да плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурување на повисока основница на осигурување должни се до 31 март во тековната година да поднесат писмено барање до органот за јавни приходи во општината.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 април заклучно со јуни 1999 година.

Број 02-3031/1
7 јули 1999 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
д-р **Марика Јорданова**, с.р.

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I-СКОПЈЕ**

Пред Основниот суд Скопје I-Скопје поднесена е тужба за развод на брак по тужбата на тужителот Фадил Реџеми од с.Крушопек-Скопје, против тужената Ирена Врањковиќ-Реџеми со непознато место на живеење.

Се повикува тужената да се јави во Основниот суд Скопје I-Скопје во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да одреди полномошник кој пред судот ќе ги штити нејзините интереси. Во спротивно, на тужената ќе и биде одреден привремен застапник кој ќе ја застапува пред судот до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје XVIII.П.бр.296/99.
(23044)

Пред Основниот суд Скопје I Скопје се води постапка за уредување на меѓи по предлог на предлагачите Мирјана Џунцева Ивачиќ и Димче Џунцев двајцата од Скопје, ул.“Периша Савелиќ” бр.11. На лицето Штери Бели порано од Скопје, а сега со непозната адреса на живеење му се поставува привремен старател адвокатот Бошко Стојанов од Скопје.

Се повикува секој оној што знае нешто за лицето Штери Бели да се јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот

Од Основниот суд Скопје I-Скопје,ВПП.46/99.

(23159)

Пред Основниот суд Скопје I-Скопје поднесена е тужба за развод на брак по тужбата на тужителот Грозданов Илија од Скопје, ул.“Благоја Страчкиов” бр.17/3, против тужената Грозданова Марица од Скопје, сега со непозната адреса.

Се повикува тужената да се јави во Основниот суд Скопје I-Скопје во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да одреди полномошник кој пред судот ќе ги штити нејзините права и интереси во постапката, односно кој ќе ја застапува пред судот до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, XVIII.П.бр.856/99.

(23335)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II-СКОПЈЕ

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување на право на сопственост на куќа и користење на земји-

ште за редовна употреба по тужба на тужителот Осман Реџеџи, ул. "Вардарска" бр.18, с.Трубарево, против тужените Гани Јашаровски, Ремзија Јашаровски и Амет Јашаровски- сите од с.Трубарево сега со непозната адреса на живеење и престојување.

Се повикуваат тужените да се јават во рок од 30 дена, од објавувањето на огласот или да одредат свој полномошник. Доколку не се јават нивните интереси ќе ги застапува привремен застапник назначен од Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на општините на град Скопје.

Од Основниот суд Скопје П-Скопје. XVIII.П.бр.178/99. (23052)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Пред Основниот суд во Велес заведен е спор за развод на брак по тужбата на тужителот Левковски Никола од Велес против тужената Елвија Мартагутиерес Левковски сега со непозната адреса на живеење и престојување. Вредност на спорот 60.000 денари.

За привреме застапник на тужената и е одреден стручниот соработник во Основниот суд во Велес, Билјана Јачева. Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник, се додека тужената или нејзиниот полномошник не се појават пред судот, односно додека Органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Велес, П.бр.629/99.(23405)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред овој суд во тек е постапка за сопственост по основ на купопродажба по тужбата на тужителот Бајрами Рами од с.Градец-гостиварско, против тужените Велија Зехра, Исеини Љатиџ од с.Неготино-Гостиварско, Даути Хума од с.Синичане-Тетовско, Сеадини Сузана од с.Синичане како и Селими Паше од с.Добридол-Гостиварско.

Бидејќи тужената Даути Шерифа Хума е со непозната адреса во странство и се определува привремен застапник Бобан Димоски, стручен соработник при Основниот суд во Гостивар кој ќе ги застапува интересите на тужената се додека не се појави пред судот.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.1005/98.

(23411)

Пред Основниот суд во Гостивар заведен е спор за развод на брак по тужбата на тужителот Изаири Фатиме од Гостивар, а против тужениот Изаири Алиосман од с.Дебреше сега со непозната адреса на живеење.

На тужениот за привремен застапник е поставена стручниот соработник Душица Димитриеска, која ќе го застапува тужениот во постапката се додека истиот или негов полномошник не се појават пред судот, односно додека Органот за старателство не го извести судот дека му назначил старател.

Од Основниот во Гостивар, П.бр.304/99. (23412)

Пред Основниот суд во Гостивар е во тек постапка за надомест на штета по тужбата на тужителите Алексоски Томе и Братица од Гостивар, на ул."Павле Аврамски" бр.1-1/2 против Костоска Јорданка и Златка ул."4-ти Јули" бр.184-11/14 Кичево.

На тужената Костоска Јорданка од Кичево која сега е со непозната адреса во Австрија и се определува

привремен застапник-Бобан Димитриески стручен соработник кој ќе ги застапува интересите на тужената се додека нејзин полномошник не се јави пред судот.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.190/98. (23413)

Пред Основниот суд во Гостивар се води граѓанска постапка за утврдување на татковство по тужбата на тужителите Есади Хасније како и малолетните Азизи Армин и Азизи Армина застапувани од мајката Есади Хасније од с.Калиште, Гостивар, против тужениот Азизи Демир, Азизи Амет, Кадриу Руфије и Зендели Харије сите од с.Ломница. Вредност на спорот 10.000,00 денари.

На тужениот Азизи Демир од с. Ломница со непозната адреса во странство му се поставува привремен застапник лицето Бобан Димоски, стручен соработник во Основниот суд Гостивар, дипломиран правник кој што ќе ги застапува интересите на тужениот додека тој или негов полномошник или застапник не се јави пред овој суд односно додека Органот за старателство не му постави старател.

Од Основниот суд во Гостивар,П.бр.207/99. (23414)

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување на право на сопственост по основ на купопродажба по тужбата на тужителот Бешири Мислима Зулбехар, ул. "Никола Паралунов"бр.146, од Гостивар, против тужените Бешири Расима, Бешири Мислим и Сулејмани Салије од Гостивар. Тужените Бешири Мислим и Сулејмани Салије се со непозната адреса во странство.

Бидејќи тужените се со непознат адреса им се определува привремен застапник и тоа стручниот соработник Димоски Бобан вработен во Основниот суд во Гостивар, кој ќе ги застапува интересите на тужените се додека тие или нивни полномошници не се јават пред судот.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.680/98.(23415)

Пред Основниот суд во Гостивар се води граѓанска постапка по основ за долг по тужбата на тужителот ПОС Жито Шар" Гостивар против тужениот "Висар Компани" од с.Д.Бањица. Вредност на спорот 233.461 денари.

На тужениот "Висар Компани" од с.Д.Бањица со законски застапник-директор Шабани Кефли од с.Д.Бањица, а сега е со непозната адреса на престојување и живеење во странство. му се поставува привремен застапник Бобан Димоски, стручен соработник при Основниот суд во Гостивар, кој ќе ги застапува интересите на тужениот додека тој или негов полномошник или застапник не се јават пред судот односно се додека Органот за старателство не му постави старател.

Од Основниот суд Гостивар, ПСО.бр.234/98.(23417)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Пред Основниот суд во Струмица се води постапка за долг по тужбата на тужителот АД за осигурување и реосигурување "Македонија" Скопје, против тужениот Димитриев Васил од Струмица со непозната адреса. Вредност на спорот 7.670, денари.

Се повикува тужениот Димитриев Васил да се јави во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот. Ако тужениот не се јави во определениот рок

ќе му биде поставен привремен застапник и тоа Верица Зимбакова, стручен соработник при Основниот суд во Струмица.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр.887/98.(22960)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд во тек е постапка за смеѓавање на владение по тужбата на тужителот Емини Абдураман од Тетово, ул."Браќа Миладинови" бр.364, против туже-ниот Даути Абдирешат Насуф од с.Цепчиште сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во Основниот суд во Тетово или, пак, постави свој полномошник. Во спротивно, судот преку ЦСР Тетово ќе му постави привремен ста-рател кој ќе ги штити неговите права и интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.569/99.(22959)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 8026/98 на регистарска влошка бр. 020156267-4-06-000, го запиша во трговскиот регистар организирањето на претпријатието во АД на МАКЕДОНИЈА СООБРАЌАЈ АД за превоз, услуги и трговија, Градски зид, Блок 13, Скопје.

Дејности: 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 63.21, 71.10, 71.21, 73.10/2, 74.13, 70.20, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 63.12, 74.40, 22.12, 22.13, 74.84, 50.10, 51.54, 51.53, 51.70, 51.51, 74.84, 52.11, 52.12, 52.25, 52.21, 52.22, 52.23, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.55, 51.70, 51.35, 61.10, 63.11, 55.51, 55.52, 93.05, 31.62, 33.30, трговија на големо со прехранбени и непрехранбени производи, меѓународни сообраќајно агенциски работи, туристички работи со странство, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки во патниот сообраќај, меѓународен превоз на патници во патниот сообраќај, неспомнати услуги во областа на прометот, застапување во прометот на стоки и услуги, посредување во прометот на стоки и услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

За овластено лице во внатрешниот и надворешниот трговски промет се именува Владимир Павловски, дипл.маш.инж. претседател на Управниот одбор, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21606)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1802/98, на регистарска влошка бр. 030025107-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворање и усогласување на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз „АЛАЧКИ“, Натка Алачка и др. ЈТД, Радовиш, ул. „Плачковица“ бр. 133.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.43/1/3, 02.01, 02.02, 05.02, 14.11, 14.21, 14.50, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 15.98/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 25.22, 25.24, 26.21, 26.25, 26.30,

26.40, 26.52, 26.61, 26.63, 26.64, 26.66, 28.11, 28.12, 28.51, 18.52, 28.73, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 51.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 72.30, 72.60, 74.11, 74.20/3, 74.70, 74.84, 70.41, 91.01, 93.02, 93.95, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени продукти, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки на консигнациони складови, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

Во правниот промет со трети лица за преземените обврски друштвото одговара со целиот свој имот и средства.

Основачите одговараат со целиот свој имот и неограничено и солидарно со другите основачи.

За управител без ограничување се именува и се запишува Јованова Драга.

Управителот Јованова Драга е и застапник без ограничување во надворешнотрговското работење.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1802/98. (20360)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3799/99, на регистарска влошка бр. 020136617-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги „ГАБЕР-МИЦЕ“ и Блаже експорт-импорт ДОО Гостивар ул. „Циглана“ 1/24.

Содружници: Тренгоски Мице од с. Битово-Македонски Брод со основачки влог 4.400,00 ДЕМ или 135.800,00 ден. и Цветкоски Блаже од Гостивар со седиште на ул. „Циглана“ 1/24, со оснивачки влог 2.900,00 ДЕМ, или 90.500,00 денари.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.24, 01.41/2, 02.01, 02.02, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.43, 15.51, 15.81/1, 15.86, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 18.10, 19.10, 20.40, 20.51, 24.51, 24.52, 25.22, 26.51, 26.52, 26.53, 27.21, 27.42, 28.22, 28.63, 28.74, 29.13, 29.71, 31.62, 32.20, 32.30, 36.14, 45.11, 45.21/1, 21/2, 45.22, 45.23, 45.45, 45.50, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.17, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.47, 51.51, 51.62, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.72, 52.41, 52.42, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.72/1, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 51.53, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување, консигнација, реекспорт, меѓународна шпедиција, малограничен промет со сите соседни земји: Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија, посредување и застапување во промет на стоки и услуги, агенциски услуги во транспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и своја сметка а за обврските одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и во надворешно трговскиот промет.

Тренгоски Мице, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3799/99. (20471)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1574/99, на регистарска влошка бр. 02013404?–6–09–000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Берберски салон „КУНДО“ ТП Христо Васил Кондосоров ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 42, Скопје.

Дејности: 93.02 фризерски и други термини за разубавување.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во правниот промет со трети лица е Христо Кондосоров, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1574/99. (20485)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 10343/98, на регистарска влошка бр. 02012498?–8–09–000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за промет, услуги и инвестирање „ПИШЕВ МАК КОРПОРАЦИЈА“ Пишев корпоративен ДООЕЛ експорт-импорт бул. „Јане Сандански“ бр. 61 Скопје.

Основач: Пишев Корпоративен 104-112, Фанеуил Хаал Маркетплајс, Бостон МА 02109 УСА.

Дејности: 15.13, 15.20, 15.33, 20.40, 20.51, 25.13, 25.24, 27.33, 27.34, 27.35, 27.51, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 74.84, 28.71, 28.74, 218.75, 29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.24, 29.51, 29.56, 31.20, 33.10/1, 33.10/2, 33.20, 34.30, 35.43, 35.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.43, 52.46, 63.12, 70.11, 70.12, 70.20, 70.33, 73.10/2, 80.22., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, услуги на складирање на стоки, продажба на стоки од консигнација.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет Александар Пишев, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 10343/98. (19919)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5992/98, на регистарска влошка бр. 02014203?–8–03–000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, промет и услуги „ХАС-КОМЕРЦ“ Камбер ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Константин Петковиќ“ бр. 2.

Основач: Исмаил Камбер од Скопје.

Дејности: 27.44, 27.43, 27.42, 28.40, 27.41, 28.62, 28.71, 28.73, 25.23, 18.21, 17.40/1, 15.81/1, 15.85, 15.98/1, 01.41, 45.22, 60.21, 60.23, 60.24, 51.12, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 51.21, 51.31, 51.38, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.44, 51.42/2, 51.43, 51.64, 51.65, 51.53, 51.54, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.57, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 72.30, 74.20/3, 93.02, 93.01, 25.21, 25.22, 52.7201, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 20.40, 20.51, 20.52, 37.10, 37.20, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми,

посредување и реекспорт, комисиона и консигнациона продажба, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со сите свои средства.

Управител на Друштвото и застапник во надворешно трговскиот промет (без ограничување) е Исмаил Камбер од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5992/98. (19920)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 7181/98, на регистарска влошка бр. 02014883?–8–03–000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, трговија и услуги „АГРАРИАКООП“ Јовица ДООЕЛ увоз-извоз бул. „Партизански одреди“ бр. 153, кула Б-2 мезанин бр. 3 Скопје.

Дејности: 52., 4, 52.21, 52.22, 52.23, 52.11, 52.12, 52.27, 52.25, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.46, 52.12, 52.33, 52.48, 52.45, 52.44, 52.42, 52.44/3, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.46, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 52.63, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.53, 51.25, 51.35, 51.22, 51.21, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.54, 50.30/1, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 50.40/2, 50.10, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.56, 51.66, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.52, 51.42/1, 63.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, 74.83, 70.31, 51.36, 51.23, 51.31, 51.42/2, 51.42/1, 51.51, 51.52, 51.53, 51.33, 45.34, 45.22, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.83, 15.85, 15.87, 15.88, 15.89, 51.66, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.34, 51.35, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски правни и физички лица, консигнациона продажба, посредување и застапување во промет на стоки и услуги, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот.

Управител на друштвото е Цветковски Јовица, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 7181/98. (20109)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 6702/98, на регистарска влошка бр. 02013372?–4–03–000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Акционерско друштво за промет, производство и услуги „ФАЛКО ФАСХИОН“ увоз-извоз бул. „Гоце Делчев“ бр. 11 ДТЦ Мавровка 3-кат, Скопје.

Дејности: 52.11, 52.24, 52.22, 52.41, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 51.26, 52.12, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.24, 51.53, 51.53, 51.55, 51.70, 51.46, 50.10, 51.51, 51.70, 51.57, 60.21, 60.24, 60.23, 63.21, 63.30, 63.40, 63.11, 93.05, 26.21, 28.21, 20.10, 18., 1, 18.10, 25.12, 36.63, 93.02, 74.70, 55.11, 55.21, 55.30, 55.30/1, 55.40, 63.12, 74.40, 74.13, 74.84, 74.20/2, 74.20/5, 74.11, 74.12, 74.20/3, 74.14, 17.40/1, 17.40/2, 18.22, 18.23, 70.20, 71.10, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во надворешно-трговскиот промет, комисиони работи, консигнациони работи, реекспорт, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија

застапување на странски фирми во Република Македонија, шпедиција и ускладиштување на стоки

Акционерското друштво во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Магица Соколик управител без ограничување, а се брише од судската регистрација досегашниот директор, Матевска Петранка.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 6702/98. (20110)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 11679/98, на регистарска влошка бр. 0201085?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието на Друштво за градежништво и промет „МУ-НИС“ Муарем ДООЕЛ експорт-импорт с. Долно Свилаге, Кондово.

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.98/2, 15.98/1, 60.21, 60.23, 60.24, 62.24, 62.21, 62.22, 62.23, 62.25, 62.11, 62.27, 62.63, 62.41, 62.42, 62.44/2, 62.43, 62.45, 62.46, 62.42/2, 62.48, 62.44/1, 62.44/4, 62.47, 62.26, 62.33, 62.50, 61.121, 60.30/2, 60.10, 60.40/2, 60.50, 61.21, 61.38, 61.31, 61.34, 61.23, 61.32, 61.33, 61.36, 61.37, 61.39, 61.41, 61.42/1, 61.24, 61.43, 61.54, 61.64, 61.53, 61.44, 61.55, 61.56, 61.46, 61.25, 61.35, 61.22, 60.30/1, 60.40/1, 61.51, 61.47, 61.45, 61.70, 61.57, 65.30/1, 65.30/2, 65.12/3, 63.40, 45.21/2, 74.20/3, 74.20/5, 71.31, 71.32, 74.84, 74.83, 70.31, 45.31, 45.33, 45.38, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот на стоки и услуги, комисиони продажби, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патници, реекспорт, консигнациони работи, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Лице овластено за застапување е Муарем Мустава, управител без ограничување, целосна одговорност,

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 11679/98. (20111)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 8161/98, на регистарска влошка бр. 02009243?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за трговија, производство и услуги „ТЕРМОФРИЗ“ Живко Станоевски и други ДОО увоз-извоз ул. „Шидска“ бр. 24/12, Скопје.

Дејности: 62.11, 62.24, 62.21, 62.22, 62.23, 62.12, 62.25, 62.41, 62.42, 62.43, 62.45, 62.46, 62.44/1, 62.48, 62.47, 62.26, 60.10, 60.30/2, 60.40/2, 60.50, 61.21, 61.31, 61.34, 61.23, 61.39, 61.41, 61.42/1, 61.42/2, 61.24, 61.54, 61.53, 61.55, 61.70, 61.35, 61.57, 74.13, 74.14, 70.20, 74.84, 63.40, 63.30, 65.40, 65.51, 65.52, 62.72, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 62.74, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, откуп на земјоделски, сточарски, шумски плодови, печурки и водоземци, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми и реекспорт, комисиона продажба, туристички агенции и туристички бироа.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, со сите свои средства.

Управител на друштвото е Живко Станоевски.
Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 8161/98. (20112)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13479/98, на регистарска влошка бр. 02014408?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштво за внатрешна и надворешна трговија „ИНСА“ Живко ДООЕЛ ул. „Лазар Димитров“ бр. 3 – Скопје.

Основач е Живко Тодоровиќ од Скопје.

Дејности: 28.11, 28.12, 28.62, 28.72, 29.74, 28.75, 29.40, 45.33, 45.34, 45.45, 60.10, 60.20, 60.30, 60.40, 60.40/1, 60.40/2, 60.40/3, 60.50, 61.11, 61.12, 61.13, 61.14, 61.15, 61.16, 61.17, 61.18, 61.19, 61.21, 61.22, 61.23, 61.24, 61.25, 61.31, 61.32, 61.33, 61.34, 61.35, 61.36, 61.37, 61.38, 61.39, 61.41, 61.42, 61.43, 61.44, 61.45, 61.51, 61.53, 61.54, 61.55, 61.57, 61.61, 61.62, 61.63, 61.64, 61.65, 61.66, 61.70, 62.11, 62.12, 62.21, 62.22, 62.23, 62.24, 62.26, 62.25, 62.27, 62.33, 62.47, 62.61, 62.62, 62.63, 73.10, 73.20, 73.20/1, 73.20/2, 73.20/3, 74.40, 74.84, 61.56, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка и во свое име и за туѓа сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител е Живко Тодоровиќ, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13479/98. (20105)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 8565/98, на регистарска влошка бр. 02012900?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштво за посредување, инженеринг, промет и услуги „ДАТА КОМПЈУТЕРСКИ ИНЖИНИРИНГ“ Боре ДООЕЛ увоз-извоз ул. „11 Октомври“ 23/2-3 – Скопје.

Дејности: 30.02, 31, 33.10/1, 60.10, 60.30/1, 60.30/2, 60.40/1, 60.40/2, 60.50, 61.21, 61.23, 61.24, 61.31, 61.34, 61.35, 61.39, 61.41, 61.42/1, 61.42/2, 61.46, 61.51, 61.53, 61.54, 61.55, 61.57, 61.70, 62.11, 62.12, 62.21, 62.22, 62.23, 62.24, 62.25, 62.26, 62.41, 62.42, 62.43, 62.44/1, 62.45, 62.46, 62.47, 62.48, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 73.20/1, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.84.

Управител е Боре Дамевски управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 8565/98. (20106)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5789/98, на регистарска влошка бр. 02007303?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатието на Трговско друштво за производство, трговија и услуги „НИКО“ Раде ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Иван Козаров“ б.б. – Скопје.

Основач е Раде Цветковски од Скопје.

Скратено име на фирмата е „ТДПТУ НИКО“.

Дејности: 01.30, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.81, 15.98/2, 17.40, 17.54, 18.10, 31.40, 37.10, 37.20, 60.10, 60.30/1, 60.40/1, 61.21, 61.22, 61.23, 61.24, 61.31, 61.32, 61.33, 61.34, 61.35, 61.36, 61.39, 61.41, 61.42/1, 61.42/2, 61.44, 61.45, 61.47, 61.51, 61.54, 61.56, 61.57, 61.70, 62.11, 62.12, 62.21, 62.22, 62.23, 62.24, 62.25, 62.26, 62.27, 62.41, 62.42, 62.43, 62.44, 62.44/1, 62.44/3, 62.44/4, 62.45, 62.46, 62.47, 62.48, 62.50, 62.60, 62.63, 65.12, 65.21/1, 65.23, 65.30/1, 65.30/2, 65.40, 65.51, 60.22, 60.23, 63.11, 63.12, 63.30, 71.10, 71.21, 74.60, 74.84, 80.41, 93.03, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица ТД настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

Не одговара за обврските на ТД.

Управител на ТД без ограничување ќе биде лицето Раде Цветковски од Скопје.

Овластено лице во НТР ќе биде Раде Цветковски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5789/98. (20107)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13397/98, на регистарска влошка бр. 020151557-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатието на Друштво за сообраќај и трговија „ТЕНИКС – ПЛАВА ЛАГУНА“ Санде ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Мечкин Камен“ бр. 67 – Скопје.

Друштвото е основано по законот за претпријатија со рег. вл. бр. 1-20420-0-0-0, а усогласено е со ЗТД со изјава од 14.12.1998 година.

Единствен содружник на друштвото е Санде Гиноски од Скопје.

Дејности: 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 74.84, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.20, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународна шпедиција, застапување странски фирми, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските преземени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Санде Гиноски управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13397/98. (20108)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12442/98, на регистарска влошка бр. 020145997-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштво за производство, трговија, туризам и услуги „ФИЛИЗ“, Назим ДООЕЛ експорт-импорт с. Лојане, Липково.

Основач Бислими Назим со изјава бр. 01-98, од 20.12.1998 год.

Дејности: 15.81/1, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ, реекспорт, застапување.

Во правниот промет со трети лица ДООЕЛ истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања, а за обврските сторени во правниот промет ДООЕЛ одговара со сите свои средства со кои располага, целосна одговорност.

Бислими Назим, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12442/98. (18709)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9984/98, на регистарска влошка бр. 020142997-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за градежништво, трговија и услуги „КУРТИШИ“ Исамедин ДООЕЛ, ул. „Киро Фетак“ бр. 31, Куманово.

Дејности: 18.10, 51.21, 51.38, 51.34, 51.32, 55.40, 52.72/2, 51.36, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.31, 51.22, 50.30/1, 50.10, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 19.30, 52.44/4, 52.47, 52.26, 50.40/2, 50.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 74.40, 26.22, 26.25, 28.11, 28.12, 25.23, 36.11, 36.14, 26.40, 26.61, 26.60, 20.10/1, 20.30, 15.13, 15.51, 15.98/2, 45.214/1, 45.22, 45.21/2, 45.31, 45.34, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 45.11, 63.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 63.30, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, консигнациона продажба, застапништво и посредништво, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот и истапува во свое име и за своја сметка.

Управител без ограничување е Исамедин Куртиши.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9984/98. (18710)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 11763/98, на регистарска влошка бр. 020092957-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за производство, трговија, туризам и услуги „ВЛОРА“, Фатмир ДООЕЛ експорт-импорт с. Матејче, Липково.

Основач е Рамадани Фатмир со изјава бр. 01-98 од 20.12.1998 год.

Дејности: 01.21, 01.24, 45.21/1, 45.21/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт и шпедиција, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ, реекспорт, застапување.

Во правниот промет со трети лица ДООЕЛ истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања, а за обврските сторени во правниот промет ДООЕЛ одговара со целиот свој имот, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Рамадани Фатмир.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 11763/98. (18711)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 11730/98, на регистарска влошка бр. 02010948-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, промет и услуги „СИНИМЕКС“ Блашка Кајевска, ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Товарник“ бр. 27 б, Скопје.

Дејности: 15.31, 15.32, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.21, 21.25, 22.22, 22.23, 25.22, 27.53, 28.40, 28.62, 29.21, 30.01, 31.50, 31.62, 32.10, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 72.30, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.04, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, услуги на меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, реекспорт, консигнација, малограничен промет со стоки и услуги со соседните земји: Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Блашка Кајевска, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 11730/98. (18712)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13232/98, на регистарска влошка бр. 020135147-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги „АРКОМ КОЛО“, ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Стив Наумов“ бр. 10, Кавадарци.

Дејности: 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 31.61, 31.62, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.41/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.61, 51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.13, 63.21, 63.40, 74.84, 93.01, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнациона продажба на странски стоки, реекспорт, меѓународна шпедиција, малограничен промет со соседните земји, компензациони работи, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Друштвото одговара со ситот свој имот.

Лице овластено за застапување и претставување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Арсов Живко, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13232/98. (20170)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 11900/98, на регистарска влошка бр. 020146537-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатието на Друштвото за трговија на големо и мало „ИП-КОМЕРЦ“ Илија, ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. „8 Март“ бр. 2, Кавадарци.

Друштвото е усогласено со Изјава согласно ЗТД од 25.12.1998 година.

Содружник на друштвото е Илија Петров од Кавадарци.

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.98/2, 15.98/1, 60.21, 60.23, 60.24, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 74.40, 52.27, 52.41, 52.42, 52.44/2, 52.43, 52.45, 52.46, 52.42/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.47, 51.45, 51.70, 51.57, 55.30/1, 55.30/2, 65.12/3, 55.40, 55.51, 63.40, 45.21/2, 74.20/3, 74.20/5, 71.31, 71.32, 74.84, 74.83, 70.31, 45.31, 45.33, 45.34, 45.22, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.20, 60.22, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, застапување на странски, физички и правни лица, посредување во областа на прометот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, консигнација, комисионо работење, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Илија Петров без ограничување.

Целосна одговорност.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 11900/98. (20171)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9960/98, на регистарска влошка бр. 020131497-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство и трговија „РИ-ЕЛ“, Ристо, ДООЕЛ, ул. „Гоце Делчев“ бр. 1, Кавадарци.

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.87, 15.98/2, 01.11/1, 01.13/2, 60.24, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 51.19, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи и консигнациона продажба.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Ристо Еленов, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9960/98. (20172)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1014/99, на регистарска влошка бр. 020134027-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатието во ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги „БУРЕ ПРОИЗВОД“ Тодор, ДООЕЛ, ул. „Добре Даскалов“ бр. 1, Кавадарци.

Дејности: 15.81, 15.82, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 17.40, 18.21, 20.30, 20.40, 20.51, 21.25, 22.25, 25.22, 25.23, 25.24, 26.70, 26.81, 26.82, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 31.50, 31.62, 33.30, 33.50, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23,

51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.20, 70.31, 72.50, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.81, 74.82, 74.84, посредување во надворешниот промет со стоки и услуги, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, реекспорт, трговија на консигнација, комисионо работење, меѓународна шпедиција и превоз на патници и стоки, малограничен промет со сите соседни земји: СР Југославија, Албанија, Бугарија и Грција, лизинг.

Управител на друштвото е содружникот Тодор Јосифов, со неограничени овластувања.

Во правниот промет друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1014/99. (20173)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решение Трег. бр. 231/99, на регистарска влошка бр. 020043567-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар промена на фирма, основач и основачки влог друштво за производство, трговија и услуги „РИС КОМЕРЦ“ Љубомир и Гордана ДОО увоз извоз Куманово ул. „Доне Божинов“ бр. 46.

Пристапува основачот Гордана Арсовска.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 231/99. (19768)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решение Трег. бр. 1124/99, на регистарска влошка бр. 020137267-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишување на ТП Чајилница „ЛИНДИ“ ТП Лукман Адем Кадри ул. „Тоде Мендол“ бр. 53 Куманово.

Чајилница ЛИНДИ ТП Лукман Адем Кадри основан со акт од 16.01.1999 год. Трговец поединец Лукман Кадри од Куманово со седиште на ул. Тоде Мендол бр. 53 Куманово.

Дејност: 55.40 Барови-Чајилница.

Трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка. Трговецот поединец за обврските одговара лично со целиот свој имот. Управител, Лукман Кадри, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1124/99. (19769)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решение Трег. бр. 1487/99, на регистарска влошка бр. 020152747-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање на друштво за производство трговија и услуги „ФАБА“ Снежана ДООЕЛ увоз извоз Куманово ул. „Горче Петров“ бр. 6.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.41, 15.89, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.33, 51.34, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.70, 52.11, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 51.26, 52.41, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 55.30/2, и 93.05.

Надворешно трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка – неограничени овластувања.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства – целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешен промет е Најден Бајдевски – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1487/99. (19770)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решение Трег. бр. 499/99, на регистарска влошка бр. 2-69838-0-0-0, го запиша во трговскиот регистар основање на младинска задруга „ЛЕОН“ ц.о. Куманово ул. „Илинденска“ бб. Куманово.

Основачи на младинската задруга се Марјан Ангеловски од Куманово ул. „Страшко Симонов“ бр. 23-1/9, Зоран Пановски од Куманово ул. „Вера Јосиф“ бр. 33-А, Виктор Мишевски од Куманово ул. „Тоде Думба“ бр. 100-4/3, Сашо Додевски од Куманово ул. „Горче Петров“ бр. 51, Константин Димановски од Куманово ул. „О.Револуција“ бб, Дејан Димовски од Куманово ул. „Страшко Симонов“ бр. 23-1/3, Петар Нешевски од Куманово ул. „Веселин Маслеша“ бр. 45-А, Витомир Димовски од Куманово ул. „В.С.Бато“ 72, Драган Стојановски од Куманово ул. „Др.Рибар“ 41, Тони Јакимовски од Куманово ул. „Страшко Симонов“ бр. 23-2/11.

Задругата ќе ги обавува следните дејности:

Задругата врши повремени и привремени работи за кои според прописите за работните односи не се засновава раб. однос и тоа: 1. работа која со оглед на процесот на трудот не се врши како постојана и непрекината работа, трае најдолго 30 работни денови, 2. работа во организација која може да трае подолго од 30 дена но не подолго од 60 дена во една календарска година во следните случаи: – работа во комисији кои се формираат врз основа на закон и други прописи, аквизитерски и инкасаторски работи кои се вршат повремено, повремено изведување на настава во курсеви и семинари, кратко-трајно дневно набљудување и мерење на теренски станици во метеорологијата и хидрологијата, – повремени и помошни работи во теренските работења во геодетската дејност и геолошките, археолошките, педолошките и сл. истражувања, повремено изведување на културно уметнички и забавни програми, освен во угостителството ако таквиот труд на изведување не им претставува редовно занимање, продажба на труд на изведување не им претставува редовно занимање, продажба на среќки, печат и повремени публикации, примаме на уплати за спортска прогноза лото и томбола, надвор од просторијата на организацијата, работа во социјално-хуманитарни организации што ја вршат членовите на тие организации, сезонска продажба на земјоделски прехранбени производи, предмети од домашна изработка, сувенири и други предмети од туристички карактер ако се вршат на привремени продажни места, вршење на статистички истражувања и шифрирање на посебни извештаи повремено или привремено вршење на работни задачи во земјоделството и шумарството. Повремени или привремени работи во смисла на овој закон се сметат и работите кои се вршат кај работодавач.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка. Задругата одговара со сите свои средства, а задругарите еднократно во висина на својот основачки влог – целосна одговорност ц.о.

Директор на задругата е Марјан Ангеловски од Куманово кој е еден од основачите и тоа е лице овластено за застапување и претставување на задругата со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 499/99. (19771)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решение Трег. бр. 4880/99, на регистарска влошка бр. 02014544?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар друштво со ограничена одговорност едно лице друштво за производство, транспорт, промет и услуги „ДЕКО-ТРАНС 99“ Миладинка ДООЕЛ извоз-увоз с.Степанце, Старо Нагоричане.

Дејности: 01.11/1, 01.11/4, 01.12/1, 01.13/1, 01.30, 02.01, 02.02, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.71/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.89, 15.89/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 21.14, 22.15, 22.22, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 30.10/2, 36.14, 36.40, 36.50, 36.62, 36.63, 37.Ж10, 37.20, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 5.10, 50.20, 50.30/2, 50.40/2, 50.40/1, 50.50, 51.19, 51.21, 51.23, 51.38, 51.39, 51.51, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.66, 61.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.50, 52.63, 52.72/1, 52.74, 50.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.40, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт.

Овластување друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Одговорност за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител Миладинка Милковска, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4880/99. (19772)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2843/99, на регистарска влошка бр. 02014491?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД Друштво за услуги и трговија на големо и мало „БИРО МС“ Гордана ДООЕЛ извоз-увоз Куманово ул. „Иво Рибар-Лола“ бр.103.

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.30/3, 50.10, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 52.44, 52.62, 51.21, 51.22, 51.38, 51.31, 51.34, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/11, 51.24, 51.43, 51.46, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.23, 51.25, 51.35, 51.30/1, 50.40, 51.40/1, 51.51, 51.47, 51.61, 51.70, 51.52, 51.45, 51.63, 51.57, 51.42/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.66, 50.20, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/5, 74.40, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување, реекспорт, консигнација, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет спрема трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Маневска Гордана – управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2843/99. (19817)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1828/98, на регистарска влошка бр. 02012274?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за трговија на големо и мало и услуги „КАЛЕШ“ Коцана ДООЕЛ извоз-извоз Куманово ул. „Љубица Михајловиќ“ бр. 12 Куманово.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 61.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 61.67, 51.61, 51.63, 51.64, 51.65, 61.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 51.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 74.84 и 93.05. надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, привремен увоз односно извоз на стоки и опрема заради производство и пружање на услуги, меѓународен превоз на стоки и патници, реекспорт, застапување и посредување на надворешен промет, работи на меѓународна ишпедиција и надворешна продажба.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет сторени со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Овластено лице за застапување во внатрешниот и надворешно трговскиот промет е Коцана Алексиќ – управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1828/98. (19818)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решение Трег. бр. 913/99, на регистарска влошка бр. 02012743?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за трговија, услуги и производство „ГОДИ – ВАЛ“ Зајкова Снежана и др. ЈТД, увоз-извоз, Валаново, ул. „Маршал Тито“ бр. 34.

Содружници Зајкова Снежана и Ставров Димитар од Валаново.

Дејности: 52.11, 51.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 51.26, 62.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.24, 70.20, 74.84, 01.11/1, 91.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица Јавното трговско друштво истапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица, за обврските на Јавното трговско друштво содружниците одговараат лично и неограничено солидарно со својот имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Зајкова Снежана – управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 913/99. (19819)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2525/99, на регистарска влошка бр. 02013239?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за трговија, услуги и производство „ЖИВЕ-ПЕН“ Нацо, ДООЕЛ, увоз-извоз с. Пирава, Валаново.

Основач Донева Нацо од с.Пирава, Валаново.

Дејности: 52.11, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.16, 61.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 62.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 74.84. надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени про-

изводи, застапување и посредување, реекспорт, услуги на меѓународен транспорт на стоки, патници и услуги, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Донева Нацо - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2525/99. (19820)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 779/99, на регистарска влошка бр. 02009354?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за услуги и промет „АЛМИР-БА“ Бардул и Арбетим ДОО експорт-импорт-Дебар ул. „Братство Единство“ бр. 6.

Содружници: Бардул Трепча и Арбетим Трепча на-селба Венец II Дебар.

Друштвото е основано на 21.12.1998 година со дого-вор за ДОО.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 61.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 61.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 62.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 62.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 50.23, 560.24, 63.40, 65.12/3, 74.84. Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени про-изводи, посредување и застапување во областа на про-метот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт, шпедиција и консигнација, малограничен промет со Албанија, СР Југославија, Бу-гарија и Грција.

Во правниот промет со трети лица трговското друш-тво настапува во своје име и за своја сметка. За обвр-ските настанати во правниот промет со трети лица трговското друштво одговара со сите свои средства.

Бардул Трепча – управител со неограничени овла-стувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 779/99. (19821)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3625/98, на регистарска влошка бр. 020014198?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Претпријатието за производ-ство, услуги и трговија „ПЕКОМ“ доо експорт-им-порт, ул. „Козјак“ бр. 9-II/4 Скопје.

Содружник е Петрушевски Зоран од Скопје.

Дејности: 17.16, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 25.11, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 25.28, 28.52, 28.62, 35.41, 36.11, 36.12, 36.14, 36.50, 36.63, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.74, 60.24, 63.30, 63.40, 74.12, 93.02, надворешна трго-вија со прехранбени производи, надворешна трговија со

непрехранбени производи, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки.

Во правниот промет со трети лица друштвото наста-пува во свое име и за своја сметка.

За обврските превземени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот.

Управител без ограничување во внатрешно и надво-решно трговскиот промет е Петрушевски Зоран, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3625/98. (19985)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 7834/98, на регистарска влошка бр. 02012012?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-њето на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ДАСКОН“ доо увоз-извоз, ул. „Јани Лукров-ски“, бр. 2/16, Скопје.

Содружник е Глинцарска Соња, ул. „Јани Лукров-ски“, бр. 2/16, Скопје.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 24.65, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 36.11, 36.12, 36.14, 36.50, 36.63, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.40, 72.20, 72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, ре-експорт, консигнациона продажба, комисиона и кон-сигнациона продажба на стоки, меѓународна шпеди-ција, меѓународен превоз на патници и стоки, малогра-ничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југо-славија, застапување странски фирми и посредување во надворешно-трговскиот промет.

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-пува во своје име и за своја сметка со неограничени овластувања.

За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител без ограничување во внатрешно и надво-решно трговскиот промет е Глинцарска Соња, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 7843/98. (19986)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 10496/98, на регистарска влошка бр. 02010993?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за производство и промет на „ЈОЛИД КОМЕРЦ“ Милован и други доо Скопје ул. „Лисец“ бр. 91.

Основаачи се Радески Милован и Радеска Даринка од Скопје ул. „Лисец“ бр. 91.

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/4, 52.36, 52.21, 52.32, 52.34,

52.39, 52.41, 52.42, 52.47, 52.53, 52.55, 52.57, 52.70, 74.84, 50.20, 28.11, 55.30, 55.30/2, 17.40, 15.110, 15.13, 60.23, 60.24, 25.22, 28.65, 17.40, 18.19, 15.32, 19.91, 15.98, 93.02, 15.81/1, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во областа на прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт и меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските превземени во правниот промет со трети лица друштвото одговара во висина на вложените средства.

Управител без ограничување во внатрешно и надворешно трговскиот промет е Радевски Милован.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 10496/98. (19987)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5307/99, на регистарска влошка бр. 020152687-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за компјутерски инженеринг и информатички консалтинг „АРС МЕДИА“ Славо Анастасов довел увоз-извоз Скопје.

Содружник е Славко Анастасов од Скопје, ул. „Карпошово востание“ бр. 2-3-12.

Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.32, 22.33, 30.01, 30.02, 31.10, 30.20, 31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30 32.20, 33.40, 45.21/1, 45.21/2, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.48, 52.72, 52.74, 63.40, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.40, 74.84, 92.32, 93.05, 33.30, 45.24, 45.50, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување со странски фирми, вршење реекспрот, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, комисиона и консигнациона работење, малограничен промет со соседните земји СР Југославија, Албанија, Грција и Бугарија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. Друштвото за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара во висина на основачкиот влог.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Славко Анастасов, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5307/99. (19988)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2909/99, на регистарска влошка бр. 020130827-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за трговија и градежништво „КРОЛУК-ТРЕЈД“ Звонимир ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Бул. „Јане Сандански“ бр. 7-2/25 Скопје.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.23, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 36.11, 36.12, 36.13, /36.14,

,36.15, 545.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.14, 74.20, 74.20/3, 74.30, 74.40, 74.83, 74.84, 93.02, надворешна трговија со прехранбени продукти, надворешна трговија со непрехранбени продукти, застапување на странски фирми и посредување, комисиона и консигнациона продажба, малограничен промет со соседните земји Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Звонимир Лукинец – управител без ограничување.

Единствен содружник е Звонимир Лукинец од Скопје.

Основната главнина на друштвото изнесува 6050 ДЕМ. Во противвредност од 131.600,00 денари, според извештајот на судскиот проценител.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2909/99. (19900)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4169/99, на регистарска влошка бр. 020153717-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското услужно друштво „МЕГА ШОП“ Васко ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. „Чупино Брдо“ бр. 9 б Скопје.

Дејности: 22.14, 22.31, 22.32, 22.33, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 71.40, 72.20, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Васко Стефановски – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4169/99. (19901)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13053/98, на регистарска влошка бр. 020148757-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство трговија и услуги „СКАРПЕ“ Исмаил ДООЕЛ експорт – импорт, Скопје ул. „106“ бр. 36.

Основач: Исмаил Идриз од Скопје ул. „Зеф Љуш Марку“ бр. 30, МБ 1111974450003 и рег. бр. 1459442.

Управител: Исмаил Идриз – управител со неограничени овластувања.

Дејности: 17.60, 18.3, 17.72, 17.71, 17.54/1, 19.30, 18.24, 19.20, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21,

51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48.

Надворешна трговија со прехранбени производи;

Надворешна трговија со непрехранбени производи;

Посредување во надворешнотрговскиот промет и реекспорт;

Застапување странска фирма и малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13053/98. (19902)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 10103/98, на регистарска влошка бр. 02010009?–6–06–000, го запиша во трговскиот регистар Авто такси „ГИГО“ ТП Глигор Лазо Петровски Бул. „Јане Сандански“ бр. 105/2–10 Скопје.

Дејност: 60.22 – Такси превоз.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка а за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во правниот промет со трети лица е Глигор Лазо Петровски – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 10103/98. (19903)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2672/99, на регистарска влошка бр. 02013485?–6–06–000, го запиша во трговскиот регистар Таксист „СЕНЧЕ“ ТП Ремзи Ремиза Адем ул. „Овчеполска“ бр. 87 Скопје.

Дејност: 60.22 – Такси превоз.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка а за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во правниот промет со трети лица е Ремзи Адем – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2672/98. (19904)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 10171/98, на регистарска влошка бр. 02009685?–3–01–000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието на Друштвото за производство, трговија и инженеринг „ВАПЛАС“ Владо и Александар ДОО експорт-импорт, ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 28/2, Скопје.

Основачи се Владо Даневски од Скопје, ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 28/2 и Александар Колевски од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 16/1–16.

Дејности: 15.98, 17.11, 17.12, 17.14, 17.15, 17.17, 17.21, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 22.22, 22.23, 24.65, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.21, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.13, 29.24, 29.40, 29.56, 29.72, 31.10, 33.10/1, 33.40, 35.12, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.21, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53,

51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.74, 60.24, 63.40, 70.31, 71.31, 71.32, 71.34, 71.40, 74.20/2, 74.20/3, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, долгорочна производствена кооперација, компензациони работи, посредување во надворешно-трговскиот промет, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, меѓународен транспорт на стоки, застапување на странски лица во Македонија, консигнациона продажба, давање услуги за одржување на увезена опрема и трајни добра за лична потрошувачка, привремен увоз и извоз на стоки, закуп-лизинг на опрема заради користење во производство и заради давање услуги, работи на облагородување на стоките (преработка, доработка и обработка).

Застапување: Владо Даневски, управител без ограничување.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 10171/98. (19944)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1867/99, на регистарска влошка бр. 02014904?–8–01–000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за трговија и услуги „АТЛАС“ Ненад ДООЕЛ бул. „АСНОМ“ бр. 68/1 Скопје.

Основачи се Ненад Бошковски од Скопје, бул. „АСНОМ“ бр. 68/1–15 Скопје.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.62, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 63.40, 70.31, 71.32, 71.33, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Застапување: Снежана Бошковска, управител без ограничување.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1867/99. (19945)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 10172/98, на регистарска влошка бр. 02014702?–8–03–000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на СТД на Златар – филигран „РАЈНА“ ТП Глигоровска Ангел Биљана, ул. „Лондонски канал В“ локал 16 Скопје.

Основач Глигоровска Биљана од Скопје, ул. „Разловечко востание“ бр. 18/13.

Дејности: 36.22, 36.61, 52.33, 52.48.

Застапување: Глигоровска Биљана, управител без ограничување.

Фирмата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 10172/98. (19946)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3729/99, на регистарска влошка бр. 02014930?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар Ресторан „ЛАВ“ ТП Златков Драган Златко, бул. „Илинден“ бр. 94 Скопје.

Основач е Златков Златко од Скопје, бул. „Илинден“ бр. 94.

Дејност: 55.30/1.

Застапување: Златков Златко, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3729/99. (19947)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12229/98, на регистарска влошка 02014935?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието на Монтажно-инсталатерско трговско друштво „ХИДРОТРЕЈД – КОМЕРЦ“, Александар и други ДОО увоз-извоз, ул. „Методи Митевски“ Т.Ц. „Рајко Жинзифов“ лок. 14 Скопје.

Основачи: Јовановски Александар, Јовановска Стефка, Јовановски Сашо и Гоцевска Гордана сите од Скопје.

Дејности: 28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 28.63, 28.73, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.44, 45.45, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.56, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 74.12, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Друштвото го застапува Јовановски Сашо, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12229/98. (19948)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2115/99, на регистарска влошка бр. 02014186?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатието на Друштвото за производство, трговија и услуги „ВОРЛД – ТРЕЈД“ Зоран ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Тале Христов“ бр. 1/10.

Фирмата е основана со акт од 15.05.1992 год., а единствен содружник е Здравевски Зоран од Скопје.

Дејности: 14.11, 18.21, 18.22, 26.21, 26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.70, 28.11, 28.12, 28.52, 28.62, 28.63, 28.73, 45.11, 45.12, 45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30, 50.40, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72, 55.30, 60.22, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 63.12/3, 70.11, 70.31, 71.10, 71.21, 71.32, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, 70.11, 70.12, 74.20, 74.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, застапување на странски фирми, консигнациона продажба.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-

рени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител и застапник во надворешнотрговскиот промет (без ограничување) е Здравевски Зоран од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2115/99. (20023)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 156/99, на регистарска влошка бр. 02011311?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за промет „ГРАДЕЖНИК“ Лена и др. ДОО експорт-импорт, ул. „Тодор Чангов – 31“ бр. 11 Скопје.

Друштвото се усогласува со Договор за ДОО од 22.12.1998.

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.11, 52.25, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.46, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 55.12, 55.23, 55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 63.30, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.61, 28.52, 28.63, 28.62, 27.54, 27.53, 27.51, 28.75, 28.74, 28.73, 36.22, 28.71, 28.72, 36.63, 52.74, 28.51, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.18, 70.31, 63.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, 74.83, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 60.22, 21.12, 21.23, 37.20, 21.21, 22.23, 21.25, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, малограничен промет со соседните земји (Бугарија и Грција), консигнациона продажба.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Велкоска Лена е управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 156/99. (20024)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 36/99, на регистарска влошка бр. 02011309?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија на големо и мало експорт-импорт „ДАНГО“ Јован и Даниела ДОО Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 47/4-38 Скопје.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Во внатрешниот промет Друштвото го застапува Јован Митревски, управител без ограничување.

Друштвото во надворешниот промет го застапува Јован Митревски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 36/99. (20025)

Основниот суд Скопје I – Скопје, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Трговско друштво за трговија на големо и мало „САМС“ Снежа ДООЕЛ увоз-извоз бул. „Видое Смилевски – Бато“ бр. 5/2–10 Скопје.

Дејности: 22.21, 22.22, 22.23, 22.25, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.70, 50.30/1, 50.40/1, 70.31, 71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.82, 74.83, 74.84.

Дејностите кои ќе ги обавува друштвото во надворешниот трговски промет се следните: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во правниот промет со трети лица е Снежа Манчева, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (20484)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАФАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Рег.Згф.бр. 72/99 од 15.02.1999 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондацииите се запишува Фудбалски клуб "Беса" од с. Нови Чelopeк.

Работата и активностите на здружението се омасовување на спортот во селото и пошироко, ангажирање на младите на спортски план, соработка и размена на спортско искуство и слично.

Седиштето на здружението е во с. Нови Чelopeк и ќе делува на подрачјето на општина Брвеница.

Од Основниот суд во Тетово. (22525)

Основниот суд во Гостивар, со решението Зг.бр. 47/99 од 21.06.1999 година, во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 40/99 го запиша Еколошкото друштво "Рис" од Маврови Анови, кое го застапува претседателот Цукоски Кирко од Скопје.

Работата и активностите на Еколошкото друштво "Рис" од Маврови Анови се однесува во вршење на дејноста - активности за заштита на флората и фауната на реонот на Мавровскиот крај, заштита на Мавровското Езеро и реката Радика, загадување и преземање на акции за чистење и уредување на туристичката населба околу Мавровското Езеро.

Од Основниот суд во Гостивар. (22526)

Основниот суд во Гостивар, со решението Зг.бр. 39/99 од 18.03.1999 година, во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 32/99 го запиша здружението на граѓани Фудбалски клуб "Вардар" с.Вруток, кој го застапува неговиот претседател Три-

фуноски Никола и овластените лица Аврамоски Драгица и Алексоски Сретко, по записник од 26.12.1998 година.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат да се грижи за омасовување на фудбалскиот спорт во клубот и развивање на внатрешни демократски односи и влијанието на членството врз работата на своите органи и тела, работи на стручно издигнување и усовршување на своето членство по пат на организирање на разновидни форми на воспитно образовни и стручни дејности, равивање и јакнење на спортскиот морал на своето членство, и меѓучовечки односи меѓу спортистите во селото, општината и пошироко, афирмирање на фудбалскиот спорт врз принципите на аматеризмот; грижата за подобрување на материјалната положба на клубот, превземање на акции за пропаѓање на фудбалскиот спорт, како и стручно усовршување на фудбалските работници и други работи што се во интерес на клубот.

Од Основниот суд во Гостивар. (22527)

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 10/99 од 13.I.1999 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

I. Се утврдува дека програмата и статутот на Здружението на граѓани Фудбалски клуб "МЕБДО", со седиште во с. Матејче, Куманово, со својство на правно лице од 18.06.1996 година се во согласност со законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Се запишува Фудбалски клуб "МЕБДО", со седиште во с. Матејче, Куманово, застапуван од претседател на Управен одбор г-дин Казими Мељазим, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основен суд - Куманово, под Рег.бр. 33.

Од Основниот во Куманово. (22620)

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 8/99 од 13.I.1999 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Фудбалски клуб "Лопате", со седиште во с. Лопате - Куманово, со својство на правно лице од 10.06.1997 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Се запишува Фудбалски клуб "Лопате", со седиште во с. Лопате - Куманово, застапувано од претседател на Управен одбор г-дин Сулејмани Бејтула во регистар на здруженија на граѓани и фондации при Основен суд - Куманово, под Рег.бр. 32.

Од Основниот во Куманово. (22621)

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 32/99 од 9.VI.1999 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

I. Се менува името на Здружението на граѓани, Сојуз на Организации за техничка култура - Народна техника - Куманово. Новото име гласи: Сојуз на здруженијата за техничка култура на Куманово - Народна техника - Куманово.

II. Се утврдува дека програмата и статутот на Сојузот на здруженијата за техничка култура на Куманово - Народна техника - Куманово, со својство на правно лице од 15.12.1995 год., се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

III. Се запишува Сојуз на здруженијата на Техничка култура на Куманово - Народна техника - Куманово, со седиште во Куманово, ул. "Тане Ѓорѓиев" 66, застапувано од претседател Миле Поповски и секретар Мо-ме Станишевски, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основен суд - Куманово, под Рег. бр. 116.

Од Основниот во Куманово. (22622)

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 97/99 од 24.VI.1999 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се запишува Здружение за грижи и воспитување на децата на општина Куманово, со седиште во Куманово, ул. "Братство Единство" 66, (Подрачна единица на Педагошки завод - Куманово) со скратен назив ЗГВД на Куманово, застапувано од претседател г-дин Живко Петрушевски, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основен суд Куманово, под Рег.бр. 121.

Здружението за грижи и воспитување на децата на општина Куманово, со седиште во Куманово, се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во регистарот, 24.06.1999 година.

Од Основниот во Куманово. (22623)

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 95/99 од 16.VI.1999 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се запишува Здружение на граѓани "Златен лист", со седиште во с. Оризаре, СО Липково, застапувано од претседател г-дин Мендух Мухија, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основен суд - Куманово, под Рег.бр. 120.

Здружението на граѓани "Златен лист", со седиште во с.Оризаре, се здобива со својство на правно лице од денот на запишување во регистарот, 16.06.1999 година.

Од Основниот во Куманово. (22624)

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 69/99 од 02.VI.1999 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

I. Се утврдува дека програмата и статутот на Здружението на граѓани Извидничко поречански одред "Морнар" Куманово, со седиште во Куманово, со својство на правно лице од 12.08.1997 година, се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Се запишува Извидничко поречански одред "Морнар" Куманово, ул. "Доне Божинов" бр. 24, застапувано и претставувано од старешина г-дин Јусуф Љатиџи, во Регистар на здруженија на граѓани и фондации при Основен суд - Куманово под Рег.бр. 115.

Од Основниот во Куманово. (22625)

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 85/99 од 27.V.1999 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се запишува Здружение на ликовни творци и симпатизери на Куманово, Куманово, Дом на култура "Јосип Броз Тито", со скратен назив ЗЛИТИС - Куманово, застапувано и претставувано од претседател г-дин Верољуб Мурговиќ, во Регистар на здруженија на граѓани и фондации при Основен суд - Куманово, под Рег. бр. 113.

Здружение на ликовни творци и симпатизери на Куманово, се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во регистарот, 27.05.1999 година.

Од Основниот во Куманово. (22626)

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 7/99 од 31.V.1999 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се запишува Фудбалски клуб "Македонија Агино", со седиште во с. Агино Село, застапувано од претседател на Управен одбор г-дин Стојмановски Зоран, во Регистар на здруженија на граѓани и фондации при Основен суд - Куманово, под Рег.бр. 114.

Фудбалски клуб "Македонија Агино" се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во регистарот, 31.05.1999 година.

Од Основниот во Куманово. (22627)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I-Скопје објавува дека со решение Ст.бр.355/98 од 02.06.1999 год. е заклучена стечајната постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "Мифтар Комерц" ц.о. Скопје, ул."Пере Тошев" бр.84 и жиро сметка 40100-601-118984.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23394)

Основниот суд Скопје I-Скопје објавува дека со решение Ст.бр.1344/97 од 29.09.1998 год. е заклучена стечајната постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "Банат Калиси" д.о.о. Скопје, ул."Алберт Станиќ" бр.4 а и жиро сметка 40100-601-308987.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22910)

Основниот суд Скопје I-Скопје објавува дека со решение Ст.бр.742/97 од 16.04.1999 год. е заклучена стечајната постапка над должникот "Хемак" Претпријатие за инж.консалтинг и промет Скопје, ул."Маршал Тито" бр.33 и жиро сметка 40100-601-21756.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22911)

Основниот суд Скопје I-Скопје објавува дека со решение Ст.бр.1795/97 од 21.05.1998 год. е заклучена стечајната постапка над должникот "П.Нал-Про" д.о.о. Скопје, ул."11 Октомври" бр.23/1-4 и жиро сметка 40100-601-311461.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22912)

Основниот суд Скопје I-Скопје објавува дека со решение Ст.бр.2/96 од 23.06.1999 год. е заклучена стечајната постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ДИ-ТИ" Скопје, ул."Илинденска" 66 и жиро сметка 40100-601-24875.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22494)

Основниот суд Скопје I-Скопје објавува дека со решение Ст.бр.467/96 од 28.06.1999 год. е заклучена стечајната постапка над должникот Претпријатие за увоз-извоз и промет на големо и мало “Македо” Скопје, ул.“Козара” бр.64/3-12 и жиро сметка 40100-601-25755 е заклучена.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22741)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр.136/99 од 25.06.1999 год. над ПП “Изинг” од Битола, ул.“Христо Узунов” бр.3 е, дејност услужна, жиро сметка 40300-601-12900 при ЗПП филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (22962)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр.117/99 од 25.06.1999 год. над ПП “Рокдал” с.Суводол, Д.Хисар, дејност трговија, жиро сметка 40301-601-34943 при ЗПП филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (22963)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр.138/99 од 29.06.1999 год. над ПП “АС-дизајн” од Битола, ул.“Пецо Божиновски” бр.46-2/7, дејност трговија, жиро сметка 40300-601-67266 при ЗПП филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (22964)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр.134/99 од 25.06.1999 год. над ПП за трговија на големо и мало, увоз-извоз, производство и услуги “Баже комерц” п.о. од Битола, ул.“Стив Наумов” бр.142/2, дејност трговија на мало, жиро сметка 40300-601-63711 при ЗПП филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (22965)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр.139/99 од 29.06.1999 год. над ДООЕЛ “Т-Б” од Битола, ул.“Македонска” бр.22, дејност трговија, жиро сметка 40300-601-93417 при ЗПП филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (22966)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр.40/99 од 10.06.1999 година, констатира дека собрание на доверителите на должникот АД “Рибопреспа” Ресен составено од доверителите: ЈКП “Пролетер” Ресен, ЈП “Електростопанство на Македонија” ПЕ Ресен, Фондот за ПИОМ-ПЕ Ресен, АДОР “Македонија” филијала Ресен, Биро за вработување од Ресен, “Летница” од Струга, “Рибомакедонија” од Ресен и вработените кај стечајниот должник одлучија деловниот потфат /претпријатие/ на должникот да биде затворен и ликвидиран.

Од Основниот суд во Битола. (22967)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр.148/99 од 25.06.1999 год. над ЗТУ “Раш комерц” од Битола, ул.“15-ти Мај” бр.3, дејност услужна, жиро сметка 40300-601-86309 при ЗПП филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (22651)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр.139/96 од 11.06.1999 година, даде согласност за отпочнување на постапка за сопственичка трансформација на “Пружини и текстил” д.о.о. Д.Хисар, и стечајната постапка над “Пружини и текстил” д.о.о. Д.Хисар, се запира.

Од Основниот суд во Битола. (22652)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр.116/99 од 25.06.1999 год. над ТП “Мишко Јован Ѓоргиевски” од с.Барешани, дејност трговија, жиро сметка 40300-601-85920 при ЗПП филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (22653)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр.149/99 од 24.06.1999 год. над ПП “Филекс-трејд” Битола, дејност трговија, жиро сметка 40300-601-72621 при ЗПП филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (22654)

Основниот суд во Кичево со решение Ст.бр.52/99 од 25.06.1999 година отвори стечајна постапка над Претпријатие за трговија на големо и мало транспортни и други услуги “Китан” ц.о. Кичево, ул.“Ужичка Република” бр.2, но истата не се спроведува поради немање на стечајна маса за намирување на трошоците на стечајната постапка се заклучува стечајната постапка согласно член 64 став 1 од Закон за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (22968)

Основниот суд во Кичево со решение Ст.бр.44/99 од 14.06.1999 година отвори стечајна постапка над должникот ТП “Манојлоски” д.о.о. Кичево, ул.“Спасен Силјаноски” бр.7, не се спроведува поради немање на стечајна маса за намирување на трошоците на постапката.

Се заклучува стечајната постапка над должникот Претпријатие за трговија и угостителство “Манојлоски” д.о.о. Кичево, ул.“Спасен Силјаноски” бр.7, согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (22655)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр.58/99 од 18.06.1999 година отвори стечајна постапка према должникот Услужно транспортна и трговска задруга “Јанел-пром” увоз-извоз п.о. Прилеп, ул.“Пенка Котеска” бр.95, Прилеп, запишан во регистарска влошка бр.2-525 со решение Срег.бр.1963/97 од 24.09.1997 година во Основниот суд во Битола, жиро сметка 41100-601-39149 во ЗПП филијала Прилеп.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува, но се заклучува согласно член 64 став 1 од Закон за стечај, поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (22656)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр.58/99 од 18.06.1999 година отвори стечајна постапка према должникот Услужно транспортна и трговска задруга “Јанел-пром” увоз-извоз п.о. Прилеп, ул.“Пенка Котеска” бр.95, Прилеп, запишан во регистарска влошка бр.2-525 со решение Срег.бр.1963/97 од 24.09.1997 година во Основниот суд во Битола, жиро сметка 41100-601-39149 во ЗПП филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува.

Од Основниот суд во Прилеп. (22509)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр.63/99 од 15.06.1999 година отвори стечајна постапка према должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги, увоз-извоз "Кошута" п.о. Прилеп, ул. "Цане Илиески" бр.23/1, запишан во регистарска влошка бр.1-14992 Битола со решение Срег.бр.4438/94 од 02.12.1994 година во Окружниот стопански суд во Битола, жиро сметка 41100-601-26586 при ЗПП филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува.

Од Основниот суд во Прилеп.

(22508)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 434/99 од 27.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Молеро фарбарска задруга "ПРОЛЕТ" ц.о. од Скопје, ул. "Гуро Гоновиќ" бр. 32, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-19116.

За ликвидатор се определува лицето Раде Стефановски од Скопје, ул. "Пелистерска" бр. 1-II/7 и тел.376-272.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје.

(23313)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 466/99 од 02.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "РУНИЦА ИМ-ПЕКС" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Алија Авдовиќ" бр. 18-а, од Скопје, со жиро сметка 40110-601-335815.

За ликвидатор се определува лицето Георги Божиновски од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 63/II-7 и тел.132-289.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје.

(23396)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 559/99 од 22.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "ДАШИ КОМ" ц.о. од Скопје, ул. "Хо Ши Мин" бр. 89, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-277080.

За ликвидатор се определува лицето Георги Божиновски од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 63/II-7 и тел.132-289.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје.

(23397)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 688/99 од 31.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало "ЈУМБО АЛУМИНИУМ" експорт-импорт ц.о. од Скопје, ул. "Коста Абрашевиќ" бр. 76, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-346163.

За ликвидатор се определува лицето Георги Божиновски од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 63/II-7 и тел.132-289.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје.

(23400)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 761/99 од 22.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "ХРИСТИ 94" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. "Коце Металец" бр. 2а/4, од Скопје, со жиро сметка 40110-601-316398.

За ликвидатор се определува лицето Георги Божиновски од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 63/II-7 и тел.132-289.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје.

(23402)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 762/99 од 22.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "ФИЛИП-Д" д.о.о. од Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 16/18, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-370596.

За ликвидатор се определува лицето Георги Божиновски од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 63/II-7 и тел.132-289.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со

пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (23404)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 783/99 од 23.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Графичко, трговско и услужно претпријатие "ДС ГРАФИКА" п.о. од Куманово, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 46/2-8, од Скопје, со жиро сметка 40900-601-34527.

За ликвидатор се определува лицето Драган Тасевски од Куманово, ул. "Живко Чало" бр. 92.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (23040)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 849/99 од 29.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско друштво за ревизија и консалтинг "РЕВИЗОР" д.о.о. од Скопје, ул. "Орце Николов" бр. 130, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-420963.

За ликвидатор се определува лицето Драгица Иванчикова Скопје, ул. "Дрезденска" бр. 15/2-12 и тел.363-730.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (23333)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 797/99 од 14.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија "СА-РА ТРЕЈД 94" д.о.о. експорт-импорт од Куманово, ул. "Тоде Дуба" бр. 108-1-13, од Куманово, со жиро сметка 40900-601-37513.

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристовска од Скопје, ул. "Алекса Дундиќ" бр. 147-б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (23928)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 708/99 од 23.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "ПЕ-БО" ц.о. увоз-извоз од Куманово, од Скопје, ул. "Бајрам Шабани" бр. 107 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-28005.

За ликвидатор се определува лицето Владо Крстевски од Куманово, ул. "Никшиќка" бр. 5 и тел.0901 30-832.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (23941)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 510/99 од 02.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Градежно трговско претпријатие "СОКИТЕР" д.о.о. од Скопје, ул. "Црноризец Храбар" бр. 9-б, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-408549.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски од Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бр. 9/10 и тел.237-754.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (23956)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 509/99 од 02.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Градежно трговско претпријатие "РОДОПИ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Црноризец Храбар" бр. 6, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-409429.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски од Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бр. 9/10 и тел.237-754.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (23957)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 437/99 од 19.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско услужно претпријатие "ДОГАН ПРОМЕТ" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. "Метохиска" бр. 52, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-333437.

За ликвидатор се определува лицето Дабески Жарко од Скопје, ул. "Скупи 6" бр. 23.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (22984)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 504/99 од 16.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, производство и услуги "ВИ-ГО" ц.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Коце Металец" бр. 4/43, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-199376.

За ликвидатор се определува лицето Дабески Жарко од Скопје, ул. "Скупи 6" бр. 23.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (22987)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 489/99 од 16.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "РЕПРОКООП" увоз-извоз ц.о. од Скопје, ул. "Трифун Хаџи Јанов" бр. 12/3-18, од Скопје, со жиро сметка 40110-601-21964.

За ликвидатор се определува лицето Дабески Жарко од Скопје, ул. "Скупи 6" бр. 23.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (22988)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 490/99 од 16.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за монтажа, градежништво, промет и инженеринг "АРХИТЕКТИНГ" увоз-извоз ц.о. од Скопје, ул. "Првوماјска" бб, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-101834.

За ликвидатор се определува лицето Дабески Жарко од Скопје, ул. "Скупи 6" бр. 23.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (22989)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 575/99 од 17.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Финансиско трговско услужно претпријатие "СЕЈВ ТРЕЈД" д.о.о. од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 84/1-4, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-77820.

За ликвидатор се определува лицето Стојан Марковски од Скопје, ул. "Горче Петров" бр. 3/38 и тел.344-278.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (22990)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 890/99 од 02.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за инженеринг, промет и услуги "ЕЛКАБОН" Влатко Трпчевски ДООЕЛ од Скопје, ул. "4 Јули" бр. 112, од Скопје, со жиро сметка 40120-601-318810.

За ликвидатор се определува лицето Заковски Илија од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 54.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (22998)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 794/99 од 16.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет, транспорт и услуги "КА-ВАС ЦЕНТАР" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Марко Крале" бр. 40, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-23563.

За ликвидатор се определува лицето Заковски Илија од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 54 и тел.741-545.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со

пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (22701)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 686/99 од 18.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за издавачко-графичка дејност "ХЕЛ-ВЕТИКА" експорт-импорт ц.о. од Скопје, ул. "Иво Рибар Лола" бб, од Скопје, со жиро сметка 40100-603-22914.

За ликвидатор се определува лицето Заковски Илија од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 54 и тел.741-545.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (22705)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 516/99 од 10.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ХАЈРО КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Цветан Димов" бр. 116 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-210192.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4 и тел.452-084.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (22745)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 532/99 од 09.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешен и надворешен промет "ДЕЈА-М" ц.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Коста Новиковиќ" бр. 18/III-2 од Скопје.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4 и тел.452-084.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (22746)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 534/99 од 14.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "БАРДИ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Чопела" бр. 45, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-309092.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4 и тел.452-084.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (22748)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 562/99 од 14.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "ЦОИНТ КОМЕРЦ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Ц 2 Стојна Стефкова" бр. 146 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-330156.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4 и тел.452-084.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (22749)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 722/99 од 22.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало и инженеринг "ИН-ПРО" ц.о. од Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 7/29 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-31322.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4 и тел.452-084.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (22751)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 712/99 од 21.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за инженеринг и услуги "ФОНТЕН ИНДУСТРИЈА" Фоен ДООЕЛ од Скопје, ул. "Васил Горгов" бр. 32/54, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-390839.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4 и тел.452-084.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (22752)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 752/99 од 10.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, внатрешна и надворешна трговија "ПРЕМИТ" д.о.о. од Скопје, ул. "Косгурска" бр. 40/1-8 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-189180.

За ликвидатор се определува лицето Арминовски Мито од Скопје, ул. "Петар Манџуков" бр. 23-б и тел.627-892.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (22861)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 701/99 од 25.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Приватно трговско претпријатие "ОРХИДЕА" ц.о. од Титов Велес, ул. "Ордан Цинот" бр. 38 од Скопје, со жиро сметка 41600-601-50844.

За ликвидатор се определува лицето Пановска Сузана од Титов Велес, ул. "Ордан Цинот" бр. 38.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (22961)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.750/99 од 26.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и промет на големо и мало "Цаци Комерц" експорт-импорт ц.о. Скопје, ул. "Бутелска" бр.10, со жиро сметка 40100-601-170418.

За ликвидатор се определува лицето Заковски Илија од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 54.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22703)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.753/99 од 31.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет, производство и услуги "Деликатес 96" ц.о. од Скопје, ул. "Места" бр.50 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-112941.

За ликвидатор се определува лицето Заковски Илија, ул. "Рузвелтова" бр.54 и тел.741-545.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22704)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.729/99 од 01.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за производство, трговија и увоз-извоз "Тера" д.о.о. од Скопје ул. "Велко Влаховиќ" бр.12 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-161716.

За ликвидатор се определува лицето Заковски Илија од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр.54 и тел.741-545.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22702)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.673/99 од 02.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "Југмен" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Браќа Чакрови" бр.8-а, со жиро сметка 40120-601-59332.

За ликвидатор се определува лицето Најденов Сашко од Скопје, ул. "Браќа Чакреви" бр.8-а и тел.336-505.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22862)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.695/99 од 19.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало "Бони М" извоз-увоз д.о.о. од Скопје ул. "Центар за снабдување објект II локал 4 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-72268.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, ул. "Јане Сандански" бр.50/3-4 и тел.452-084.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22750)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.795/99 од 11.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало "ДРАГПРОМ" д.о.о. од Скопје ул. "11" бр. 6 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-154106.

За ликвидатор се определува лицето Илија Заковски ул. "Рузвелтова" бр. 54 и тел.741-545.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22707)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.730/99 од 24.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за производство, одржување и ремонт на лифтови "МОНИТОР ЛИФТОВИ" Ивица и др. д.о.о. од Скопје ул. "Јане Сандански" бр. 74/45 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-397198.

За ликвидатор се определува лицето Илја Заковски ул. "Рузвелтова" бр. 54 и тел.741-545.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22706)

Во огласот за ликвидација бр.22668 објавен во "Службен весник на РМ" бр.40 од 6 јули 1999 година, на стр.2219, во првиот ред треба да стои "Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр.364/99 од 9.02.1999 година е".

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат и штембил под назив: Претпријатие за трговија и инженеринг "Никол Комерц" увоз - извоз д.о.о. Скопје. (23326)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.203259 на име Јашари Аднан, с.Ропалце, Куманово. (23257)
 Пасош бр.299621 на име Гулагоски Целал, ул.Стојан Сандрески бр.9, Кичево. (23261)
 Пасош бр.0417326 на име Трајче Темов, ул.И.Алексов, Радовиш. (23264)
 Пасош бр.830328 на име Никлеска Наташа, ул.Прилепска бр.18, Охрид. (23267)
 Пасош бр.680028/95 издаден од УВР - Скопје на име Адеми Теџедин, ул.Бетовенова бр.83/1, Скопје. (23312)
 Пасош бр.494899 издаден од УВР - Куманово на име Адеми Ибрахим, ул.Н.Вапцаров бр.4 а, Куманово. (23316)
 Пасош бр.0715128 издаден од УВР - Кавадарци на име Видикова Славица, ул.Ц.Димов бр.5 б/8, Кавадарци. (23316)
 Пасош бр.461277 издаден од УВР - Скопје на име Синани Ресмије, ул.Виргино бр.71, Скопје. (23316)
 Пасош бр.708673 издаден од УВР - Скопје на име Суада Шабановиќ, ул.Б.Менков бр.1-4/8, Скопје.(23319)
 Пасош бр.704498 издаден од УВР - Скопје на име Радеска Марија, ул.АВНОЈ бр.78/1-8, Скопје. (23323)
 Пасош бр.0208959 издаден од УВР - Скопје на име Абаз Енвер, ул.Ц.Кенеди бр.15 а, Скопје. (23325)
 Пасош бр.0844257 издаден од УВР - Струмица на име Дончев Зоран, ул.Младинска бр.178, Струмица.(23328)
 Пасош бр.816441/95 издаден од УВР - Скопје на име Крстевски Љубе, ул.Шиндаровска бр.30, Скопје.(23329)
 Пасош бр.683361/95 издаден од УВР - Скопје на име Алији Разе, с.Студеничани, Скопје. (23330)
 Пасош бр.477604/94 издаден од УВР - Скопје на име Арнаулов Ирвин, ул.Народен Фронт бр.35/5, Скопје. (23336)
 Пасош бр.329911/94 издаден од УВР - Скопје на име Гачева Весна, бул.3 Македонска бриг. бр.3/99, Скопје. (23336)
 Пасош бр.476757 издаден од УВР - Скопје на име Дејан Цакиќ, ул.АФЖ бр.57, Скопје. (23336)
 Пасош бр.156066/94 издаден од УВР - Скопје на име Горан Стојковски, бул.Ј.Сандански бр.109/23, Скопје. (23339)
 Пасош бр.1185339 на име Доко Фланза, с.Короишта, Струга. (23339)
 Пасош бр.1073900/98 издаден од УВР - Скопје на име Муслиовски Сокол, ул.Вардарска бр.46, Скопје.(23408)
 Пасош бр.626197/95 издаден од УВР - Скопје на име Коце Нешовски, ул.М.Митевски бр.5/4-20, Скопје. (23408)
 Пасош бр.0680699 издаден од УВР - Скопје на име

- Тасевски Никола, ул.М.Михајловски бр.3/3ж, Скопје.
Пасош бр.1170809 издаден од УВР - Скопје на име
Тасевска Јелена, ул.М.Михајлов бр.3/3, Скопје. (23465)
Пасош бр.1141066 издаден од УВР - Скопје на име
Тасевски Јордан, ул.М.Михајлов бр.3/3, Скопје. (23467)
Пасош бр.0219141 издаден од УВР Дебар на име
Бајро Мугни, Дебар. (23469)
Пасош бр.605618/95 издаден од УВР - Скопје на име
Нусрет Абаз, с.Сарај ул.3 бр57, Скопје. (23472)
Пасош бр.506846 на име Костов Теохор, ул.Енгелсова
бр.8/5, Штип. (23484)
Пасош бр.1112184 на име Босилковска Даниела, ул.7
Јули бр.35, Битола. (23485)
- Пасош бр.407365 на име Бајрами Мендух, ул.Полог
бр.33, Тетово. (23486)
Пасош бр.78519 на име Бекироски Цветат, с.Србица,
Кичево. (23487)
Пасош бр.0392511 издаден од УВР - Скопје на име
Душко Тасков, ул.Пекљане бр.5/17, Скопје. (23498)
Пасош бр.24188/93 издаден од УВР - Тетово на име
Зибери Зељиде, с.Милетино, Тетово. (23514)
Пасош бр.152545/93 издаден од УВР - Скопје на име
Петровски Драги, ул.Козле бр.94, Скопје. (23535)
Пасош бр.211918/94 издаден од УВР - Скопје на име
Музафер Османов, с.Страцинци, Скопје. (23542)
Пасош бр.996441/97 издаден од УВР - Скопје на име
Исмаилова Барка, ул.Црноок бр.6, Скопје. (23545)
Пасош бр.992091/97 издаден од УВР - Скопје на име
Ахмед Сејмине, ул.Славеј Планина бр.199, Скопје.
Огласот објавен во Сл.Весник на Р.М. бр.47/98 за
пасош бр.0945945 на име Смилевска Јасмина, ул.На-
танаил Кучевишки бр.46, Скопје, се сторнира. (23568)
Пасош бр.0556754 издаден од УВР - Скопје на име
Рендевски Бобан, бул.АВНОЈ бр.104/3-35, Скопје.
Пасош бр.407564 на име Мазлами Зефир, с.Боговиње,
Тетово. (23635)
Пасош бр.0262540 на име Каранфиловски Зоран, ул.
И.Атанасовски бр.115, Битола. (23636)
Пасош бр.104889 на име Хавзија Даут, с.Цепчиште,
Тетово. (23637)
Пасош бр.398605 на име Бетули Целал, с.Шум,
Струга. (23638)
Пасош бр.0831883 на име Исмаили Нешит, с.Г.Стро-
гомишта, Кичево. (23639)
Пасош бр.528712 на име Попоски Силјан, ул.Пролет.
Бригади бр.1/2/5, Струга. (23640)
Пасош бр.817275/95 издаден од УВР - Скопје на име
Ибиши Ајтен, ул.197 бр.22, Скопје. (23642)
Пасош бр.329378/94 издаден од УВР - Скопје на име
Абдулау Мустафа, ул.Виргина бр.87, Скопје. (23651)
Пасош бр.833892/96 издаден од УВР - Скопје на име
Ебубекир Синани, ул.Кримска 69, Скопје. (23655)
Пасош бр.746711/95 издаден од УВР - Скопје на име
Ристовска Лидија, с.Трубарево, Скопје. (23656)
Пасош бр.355332/94 издаден од УВР - Скопје на име
Јакимова Ратка, ул.Тиранска бр.8, Скопје. (23659)
Пасош бр.0967425 на име Алиовска Анифе, с.Мусин-
ци, Битола. (23665)
Пасош бр.0439720 на име Арифџаки, ул.Д.Груев
бр.186, Охрид. (23696)
Пасош бр.1215921 на име Јусеинов Сафет, ул.Един-
ство бр.42, К.Паланка. (23698)
- Пасош бр.0759216 на име Митровски Саша, ул.3-ти
Октобар бр.28/17, Бор, К.Паланка. (23702)
Чекови од тековна сметка бр.5486117 чеков од бр.
3291516 до 3291524 издадени од Комерцијална банка
АД Скопје на име Василка Петровска, Скопје. (23064)
Чекови од тековна сметка бр.82930-69 чекови од бр.
4527445 до 4527459 издадени од Комерцијална банка
АД Скопје на име Глигор Гечевски, Скопје. (23065)
Чекови од тековна сметка бр.90090-02 чекови од бр.
3566655 до 3566660 и 3212264 издадени од Комерцијал-
на банка АД Скопје на име Димовски Благоја, Скопје.
Чекови од бр.53845, 110421, 218582, 11602156, 1155237,
2149520 на име Савиќ Миладин, Штип. (23249)
- Чекови од тековна сметка бр.3105/47 чек бр.1669811-
1869815, 1660768 и 1660772 на име Билјана Ангелова,
Кочани. (23349)
Чекови од тековна сметка бр.129859-72 чекови од бр.
3292086 до 3292090 издадени од Комерцијална банка
АД Скопје на име Свеска Татијана, Скопје. (23471)
Чекови од тековна сметка бр.51918-44 чекови бр.
3275226 и 3275227 издадени од Комерцијална банка
АД Скопје на име Николовски Костантин, Скопје.
Чекови од тековна сметка бр.201830793 чекови од бр.
3945857 до 3945859, 3945840, 3945841 и 3945843 издаде-
ни од Комерцијална банка АД Скопје на име Кирил
Казаков, Скопје. (23511)
Работна книшка издаден од Скопје на име Богоев
Трајче, Скопје. (23144)
Работна книшка на име Чонкова Цветанка, Велес.
Работна книшка на име Грозданоски Зоран, Кичево.
Работна книшка на име Беџети Маљс, Кичево. (23245)
Работна книшка на име Муслиоска Зимрије, Кичево.
Работна книшка на име Гавровски Димче, Тетово.
Работна книшка издаден од Скопје на име Рамадан
Азијовски, с.Дејковец, Скопје. (23317)
Работна книшка издаден од Скопје на име Јауш
Јусуфи, Скопје. (23320)
Работна книшка издаден од Скопје на име Ерол
Демир, Скопје. (23321)
- Работна книшка издаден од Скопје на име Станков-
ски Звонимир, Скопје. (23324)
Работна книшка издаден од Скопје на име Рамадани
Кенан, Скопје. (23334)
Работна книшка на име Димитриевска Мима,
Куманово. (23351)
Работна книшка на име Јасминка Новакова, Битола.
Работна книшка на име Илиев Зоран, Струмица.
Работна книшка издаден од Скопје на име Виолета
Левкова, Скопје. (23373)
Работна книшка издаден од Скопје на име Сабрие
Османи, Скопје. (23406)
Работна книшка издаден од Скопје на име Фарџе
Лика, Скопје. (23407)
Работна книшка на име Лилјана Божинова, Радовиш.
Работна книшка на име Димитров Асан, Штип. (23599)
Работна книшка на име Цветковски Зоран,
Куманово. (23603)
Работна книшка на име Трајковска Сашка,
Куманово. (23605)
Работна книшка на име Маја Георгиевска, Битола.
Работна книшка на име Наумовска Катерина,
Кичево. (23629)

Работна книшка на име Горѓиев Василчо, Кочани.
 Работна книшка на име Мирјана Томиќ, Куманово.
 Работна книшка на име Будокоски Драган, Охрид.
 Работна книшка на име Наќе Наков, Штип. (23633)
 Работна книшка на име Самет Раќипи, Прилеп. (23634)
 Работна книшка издаден од Скопје на име Агуш
 Бајрам, Скопје. (23643)
 Работна книшка издаден од Скопје на име Агуш
 Аземина, Скопје. (23644)
 Работна книшка издаден од Скопје на име Сафије
 Ајвазова, Скопје. (23648)
 Работна книшка издаден од Скопје на име Хавзи
 Јакупи, Скопје. (23649)
 Работна книшка издаден од Скопје на име Јакупи
 Сабиха, Скопје. (23650)
 Работна книшка издаден од Скопје на име Сашо
 Рибарски, Скопје. (23652)
 Свидетелство на име Јанчевска Фросина, Делчево.
 Свидетелство на име Петров Николчо, Кочани.
 Свидетелство на име Марков Игор, Кочани. (23220)
 Свидетелство на име Ангелова Стојка, Кочани. (23221)
 Свидетелство на име Лазаров Лазо, Радовиш. (23222)
 Свидетелство на име Грба Адис, Прилеп. (23223)
 Свидетелство на име Брбутовик Реуф, Прилеп. (23224)
 Свидетелство на име Брбутовик Солмбр, Прилеп.
 Свидетелство на име Стојанова Емилија, Струмица.
 Свидетелство на име Кршкова Елизабета, Радовиш.
 Свидетелство на име Димитријев Драги, Св.Николе.
 Свидетелство на име Арсова Гордана, Штип. (23229)
 Свидетелство на име Масков Иван, Штип. (23230)
 Свидетелство на име Коле Цветков, Велес. (23231)
 Свидетелство на име Александра Андреевска,
 Куманово. (23232)
 Свидетелство на име Стојаноска Даниела, Куманово.
 Свидетелство на име Петкова Тања, Гевгелија. (23239)
 Свидетелство на име Велиоски Зулал, Струга. (23241)
 Свидетелство на име Светлана Стојанова,
 К.Паланка. (23445)
 Свидетелство на име Мемедоски Демир, Струга.
 Свидетелство на име Адемоска Сабина, Прилеп.
 Свидетелство на име Иваноски Сашо, Прилеп. (23448)
 Свидетелство на име Иваноски Сашо, Прилеп. (23449)
 Свидетелство на име Трајаноска Мануела, Прилеп.
 Свидетелство на име Мерсими Салаи, Прилеп. (23451)
 Свидетелство на име Димовски Дејан, Св.Николе.

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-2408/222

1. Нарачател на отворениот повик е Министерството за одбрана ул. „Орце Николов“ 66 Скопје

2. Предмет на набавката:

- 2.1. Храна за прихранување на млади кучиња (1-2 месеци) старост 300 кгр.
- 2.2. Храна за исхрана на кучиња во развој (2-12 месеци) старост со најмалку 32% протеини 3.000 кгр.
- 2.3. Храна за исхрана на службени кучиња со најмалку 30% протеини 37.718 кгр.

Набавката на бараните производи е со можност да се подели на делови.

Место на испорака на бараните производи под реден бр. 2.1. и 2.2. е во гарнизон Скопје, а производот под реден бр. 2.3. е во гарнизоните Скопје, Штип и Битола.

Испораката на производите се врши во две еднакви пратки (првата по потпишување на договорот, а втората најдоцна до 30.11.1999 година.

На денот на јавното отворање на понудите, за бараните производи секој понудувач е должен да достави по 5 кгр. од секој вид на храна за лабораториско испитување и спроведување на биолошки оглед.

3. Содржина на понудата

- цена,
- начин и услови на плаќање,
- опис на квалитетот на производот што се нуди и
- рок на испорака.

4. Придружна документација

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста,
- документ за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 32/98),

– изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишан и заверен од одговорното лице на понудувачот,

– документ дека не е изречена мерка на безбедност – забрана за вршење на дејност,

– техничко-технолошки можности за производство-испорака на бараните производи.

5. Доставување на понудата

– Понудата се доставува во еден оригинален примерок и потпишана од овластено лице на понудувачот.

– Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

– Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен коверт кој не смее да содржи никаква ознака освен ознака „не отворај“ и бројот на Отворениот повик.

Во затворениот коверт треба да има уште два коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „пунуда“, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и содржи ознака „документација“ и точната адреса на понудувачот.

Понудувачите понудите да ги достават на лице место на денот и времето на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6. Критериум за избор на најповолен добавувач:

- цена,
- квалитет,
- испорака,
- начин и услови на плаќање.

Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши на ден 26.07.1999 година со почеток во 10,00 часот во просториите на Министерството за одбрана, ул. „Орце Николов“ 66. Скопје.

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и кои не се изработени според пропозициите и условите утврдени во повикот нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/239-119.

Министерство за одбрана

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98) Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-2408/223

1. Нарачател на отворениот повик е Министерството за одбрана ул. „Орце Николов“ 66 Скопје

2. Предмет на набавката:

- | | |
|--|-------------|
| 2.1. Боранија стерилизирана 1/1 | 7.600 кгр. |
| 2.2. Боранија стерилизирана 5/1 | 13.000 кгр. |
| 2.3. Грашок стерилизиран 1/1 | 9.500 кгр. |
| 2.4. Грашок стерилизиран 5/1 | 27.000 кгр. |
| 2.5. Гувеч стерилизиран 1/1 | 7.500 кгр. |
| 2.6. Гувеч стерилизиран 5/1 | 11.500 кгр. |
| 2.7. Пиперка пастеризирана 1/1 | 10.000 кгр. |
| 2.8. Пиперка пастеризирана 5/1 | 32.000 кгр. |
| 2.9. Краставици пастеризирани 1/1 | 12.000 кгр. |
| 2.10. Краставици пастеризирани 5/1 | 23.000 кгр. |
| 2.11. Цвекло пастеризирано 1/1 | 11.000 кгр. |
| 2.12. Цвекло пастеризирано 5/1 | 26.000 кгр. |
| 2.13. Доматно пире 1/1 | 4.800 кгр. |
| 2.14. Доматно пире 5/1 | 4.600 кгр. |

Набавката на бараните производи е со можност да се подели на делови.

Испорака на бараните производи е до сите гарнизони по следното: производите под реден бр. 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4. најдоцна до 15.09.1999 година, а испораката на останатите производи најдоцна до 15.11.1999 година.

Бараните производи мора во потполност да ги исполнуваат квалитативните особини предвидени во Правилникот за квалитетот за свежо овошје, зеленчук и нивни преработки.

3. Содржина на понудата

- цена со пресметан данок на промет,
- начин и услови на плаќање,
- опис на квалитетот на производот што се нуди.

4. Придружна документација

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста,
- документ за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 32/98),
- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишан и заверен од одговорното лице на понудувачот,
- документ дека не е изречена мерка на безбедност – забрана за вршење на дејност,
- техничко-технолошки можности за производство-испорака на бараните производи.

5. Доставување на понудата

– Понудата се доставува во еден оригинален примерок и потпишана од овластено лице на понудувачот.

– Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на комисијата за јавни набавки да ја предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

– Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен коверт кој не смее да содржи никаква ознака освен ознака „не отворај“ и бројот на Отворениот повик.

Во затворениот коверт треба да има уште два коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „понуѓа“, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и содржи ознака „документација“ и точната адреса на понудувачот.

Понудувачите понудите да ги достават на лице место на денот и времето на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6. Критериум за избор на најповолен добавувач:

- квалитет,
- цена,
- квалитет,
- испорака,
- начин и услови на плаќање,
- техничко технолошки можности за производство-испорака.

Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши на ден 26.07.1999 година со почеток во 12,00 часот во просториите на Министерството за одбрана, ул. „Орце Николов“ 66. Скопје.

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и кои не се изработени според пропозициите и условите утврдени во повикот нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/239-119.

Министерство за одбрана

Врз основа на член 42 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98) Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

БАРАЊЕ БР. 16-2408/224 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Нарачател на барањето е Министерството за одбрана ул. „Орце Николов“ 66 Скопје

2. Предмет на набавката:

2.1. Свежи колачи (по список бр. 1)

Испораката на производите е дневна за потребите на гарнизонот Скопје.

Списокот на бараните производи и потребните количини може да се види и добие во Министерството за одбрана, ул. „50-та Дивизија“ бр. 22. Скопје, соба 6 или 8, во работен ден од 08,00 – 13,00 часот тел. 091/239-119.

3. Содржина на понудата

- цена со пресметан данок на промет,
- опис на квалитетот на производот што се нуди,
- начин и услови на плаќање,
- рок на испорака.

4. Придружна документација

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста,
- документ за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 32/98),
- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишан и заверен од одговорното лице на понудувачот,
- документ дека не е изречена мерка на безбедност – забрана за вршење на дејност,
- техничко-технолошки можности за производство-испорака на бараните производи.

5. Доставување на понудата

– Понудата се доставува во еден оригинален примерок и потпишана од овластено лице на понудувачот.

– Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен коверт кој не смее да содржи ни-

каква ознака освен ознака „не отворај“ и бројот на Барањето.

Во затворениот коверт треба да има уште два коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „понуда“, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и содржи ознака „документација“ и точната адреса на понудувачот.

Понудувачите се должни своите понуди да ги достават најдоцна до 23.07.1999 година на адреса: Министерство за одбрана на Република Македонија, ул. „Орце Николов“ бб Скопје.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и кои не се изработени според пропозициите и условите утврдени во барањето нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/239-119.

Министерство за одбрана

Врз основа на член 42 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

Б А Р А Њ Е БР. 16-2408/225 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Нарачател на барањето е Министерството за одбрана ул. „Орце Николов“ бб Скопје
2. Предмет на набавката:
- 2.1. Оцет вински во ПВЦ шишиња 1/1 . . . 12.000 литри.

Наведените количини се ориентациони годишни потреби.

Испораката на производот е тримесечна по диспозиција до гарнизоните Скопје, Штип и Битола.

Бараниот производ по својот квалитет мора во потполност да одговара на Правилникот за квалитет на алкохолни и безалкохолни пијалаци и оцет.

3. Содржина на понудата

- цена со пресметан данок на промет,
- опис на квалитетот на производот што се нуди,
- начин и услови на плаќање,
- рок на испорака.

4. Придружна документација

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста,
- документ за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 32/98),
- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишан и заверен од одговорното лице на понудувачот,
- документ дека не е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност,
- техничко-технолошки можности за производство-испорака на бараниот производ.

5. Доставување на понудата

- Понудата се доставува во еден оригинален примерок и потпишана од овластено лице на понудувачот.
- Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен коверт кој не смее да содржи никаква ознака освен ознака „не отворај“ и бројот на барањето.

Во затворениот коверт треба да има уште два коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и

носи ознака „понуда“, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и содржи ознака „документација“ и точната адреса на понудувачот.

Понудувачите се должни своите понуди да ги достават најдоцна до 23.07.1999 година, на адреса: Министерство за одбрана на Република Македонија, ул. „Орце Николов“ бб Скопје.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и кои не се изработени според пропозициите и условите утврдени во барањето нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/239-119.

Министерство за одбрана

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 16-2408/237 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ПО ТРЕТ ПАТ

1. Нарачател на повикот е Министерството за одбрана ул. „Орце Николов“ бб Скопје
2. Предмет на јавната набавка е прибирање на документација за претходно утврдување на подобноста на понудувачите како можни носители за набавка на:
 - Кобасини од типот: Вардарска, Крањска, Тиrolска, Шарска, Виrшли, Шункарица, Ребра суви и Сланина сува.
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на учество имаат сите правни и физички лица кои вршат стопанска дејност.
4. Заинтересираните понудувачи потребно е да достават документација за:
 - техничко-технолошки бонитет,
 - економско-финансиски бонитет,
 - расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката,
 - менаџерски способности,
 - ката,
 - немање на правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност-забрана на вршење на дејност, издадена од надлежен судски орган,
 - документ за регистрација за вршење на нивната дејност.

Бараните документи да се достават во оригинален примерок или заверена копија од нотар.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци се сметаат за нецелосни и нема да се земат во предвид за разгледување.

Документацијата за ограничениот повик да се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака „не отворај“ и бројот на ограничениот повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Документацијата да се достави на адреса: Министерство за одбрана на Република Македонија, ул. „Орце Николов“ бб Скопје, по пошта или преку архива во Министерството за одбрана.

Крајниот рок за доставување на документацијата е 23.07.1999 година.

Документацијата која не е доставена во утврдениот рок во повикот нема да се разгледува.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/10-21-52 и 239-119.

Министерство за одбрана

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), ЈСП „Скопје“ – Комисијата за јавни набавки објавува

**ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 01/99
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПО-
НУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ
ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: ЈСП „Скопје“ – Скопје бул. „Александар Македонски“ бр. 10.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на набавки со прибирање понуди за:

1.2.1. Резервни делови за автобуси тип САНОС и ИКА-РУС (РАБА) по тендер-спецификации.

1.2.2. Материјали по тендер спецификации.

1.2.3. ХТЗ опрема и службена униформа за работниците согласно нормативот за ХТЗ, по тендер-спецификации.

1.2.4. Канцелариски материјали по тендер-спецификации.

1.2.5. Прехранбени продукти по тендер-спецификации.

1.2.6. Печатарски услуги по спецификации.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на учество имаат сите правни лица кои се регистрирани за вршење ваква дејност.

Набавката е делива по групи на резервни делови, согласно тендер документација – спецификации, односно ХТЗ опрема, канцелариски материјали и прехранбени продукти, согласно тендер-спецификациите.

1.4. Отворањето на пријавите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

2.1. Заинтересираните понудувачи потребно е да достават документација согласно член 35 од Законот за јавни набавки и тоа за:

– Техничко-технолошкиот бонитет (член 23 од Законот за јавни набавки);

– Економско-финансиски бонитет (член 22 од Законот за јавни набавки);

– Расположива опрема и други капацитети потребни за реализирање на набавката;

– Менаџерски способности;

– Искуство и стручен кадар за извршување на набавката;

– Немање на правосилна пресуда за изречена мерка за забрана на вршење на дејноста;

– Понудувачот кој ќе биде избран како најповолен ќе биде должен да достави банкарска гаранција во вредност од 5% од вредноста на понудата;

– Документација за регистрација за вршење на наведената дејност;

– Референтна листа на испораки последните 2 години;

– Понудувачот е должен да обезбеди и упатство за употреба на македонски јазик за стоките кои се предмет на набавката, како и гаранција за квалитет;

– Реализацијата на набавките ќе оди по испораки по барање на купувачот.

2.2. Бараните документи да се достават во оригинален примерок или заверена копија од нотар.

2.3. Документите кои не ги содржат бараните податоци се сметаат за нецелосни и не се земаат во предвид за разгледување.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

3.1. Пријавата со назнака за Ограничен повик бр. 01/99 потпишана од овластено лице со бараната документација се доставува на адреса бул. „Александар Македонски“ бр. 10, со назнака за Комисијата за јавни набавки.

3.2. Пријавата се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои назнака „не отворај“ и бројот на овој ограничен повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

3.3. Краен рок на доставување на пријавата е 20 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“ и весникот „Дневник“.

3.4. Дополнителни информации во врска со Ограничениот повик како и подигање на тендерска документација (спецификации), можат да се добијат во Службата за набавка на нарачателот на адреса бул. „Александар Македонски“ бр. 10, секој ден од 10.00 – 12.00 часот соба бр. 11 или на телефон 091 174-263 или 174-248.

3.5. За подигање на тендер документацијата се плаќа 300,00 ден. даночен број 4030 955 261 454 на ж-ска 40110-601-10521 или на благајната на претпријатието.

3.6. Документите кои ќе бидат доставени по истекот на дадениот рок нема да се земат во предвид.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје повторно објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/99
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА
ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКИ РА-
БОТИ, ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА, ПАРНО
ГРЕЕЊЕ И ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА
ДОМОТ ЗА ПОСТДИПЛОМЦИ И ДОКТОРАНДИ
Б-1 – ТАФТАЛИЦЕ-1 – СКОПЈЕ, СО ЈАВНО ОТВО-
РАЊЕ**

1. Општи одредби

1.1. Набавувач на јавниот повик е Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје со седиште на бул. „Крсте Мисирков“ б.б.

1.2. Предмет на набавката е изведување на:

– градежни и градежно-занаетчиски работи,

– водовод и канализација,

– парно греење,

– електрична инсталација.

1.3. Место на извршување на предметот на набавката е Домот за постдипломци и докторанди, Б-1 – Тафталице-1, Скопје, поткровје за ламела 1 и ламела 2.

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.5. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно член 16, 17 и 18 од Законот за јавни набавки.

2. Тендерска документација

2.1. Тендерската документација, со која располага набавувачот, заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во просторите на ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на бул. „Крсте Мисирков“ б.б., секој работен ден од 07-15 часот со надомест во износ од:

– за градежни и градежно-занаетчиски работи 1.500,00 денари

– за водовод и канализација 1.000,00 денари

– за парно греење 500,00 денари

– за електрична инсталација 1.000,00 денари

уплатен на жиро-сметка бр. 40100-788-2463 – Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, д.б. 4030979223120-НБМ.

2.2. Дополнителни информации понудувачите можат да добијат на тел. 118-155.

3. Содржина на понудата

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција, како и вкупната цена од:

- градежни и градежно-занаетчиски работи,
- водовод и канализација,
- парно греење,
- електрична инсталација.

Во цената треба да е пресметан и данокот.

3.3. Доколку понудувачот доставува понуда за изведување на сите делови од претходната точка, должен е да ја достави и вкупната цена за вкупната набавка.

3.4. Доколку набавката е со странско потекло, во цената на понудата задолжително се внесуваат давачките согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки.

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики, при што тие треба да се во согласност со стандардите на Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

3.7. Понудата треба да го содржи рокот на извршување на работите во период од најмногу 3 месеци за вкупната набавка.

3.8. Понудата треба да има рок на важност.

3.9. Понудите од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. Доставување на документација

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност согласно со член 22 од Законот за јавни набавки.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно со член 23 став 1 алинеја 1 од Законот за јавни набавки.

4.3. Понудувачот треба да достави соодветен доказ утврден во член 24 став 2 од Законот за јавни набавки, дека на понудувачот не се однесуваат ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.

4.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно со член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

5. Критериуми за избор на најповолен понудувач (согласно со член 25) од Законот за јавни набавки.

5.1. Цена	50 бодови
5.2. Гаранција за квалитет	30 бодови
5.3. Начин на плаќање	10 бодови
5.4. Рок на изведување	10 бодови

6. Начин и рок на доставување на понудите

6.1. Понудата се доставува согласно со член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Понудата може да биде доставена и од група понудувачи.

6.4. Рок на доставување на понудата: заклучно со 25.08.1999 година.

6.5. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на адреса Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бул. „Крсте Мисирков“ б.б., 91000 Скопје со назнака: Комисија за јавни набавки.

6.6. Отворање на понудите ќе се изврши на 01.09.1999 година во 10,00 часот, во просториите на ректоратот на Универзитетот, на бул. „Крсте Мисирков“ б.б., Скопје.

6.7. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на членовите 25 и 26 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“ бр. 38/93) „Телефонмонтажа – Инженеринг“ ДОО – Скопје, објавува

**ЈАВЕН ПОВИК
ЗА КУПУВАЊЕ АКЦИИ СО ПОПУСТ**

1. Предмет на продажба на овој повик се 2.116 акции со вредност на една акција 10 ДЕМ или вкупен износ од 21.160 ДЕМ.
2. Право на купување акции со попуст имаат:
 - Работници кои во „Телефонмонтажа – Инженеринг“ ДОО – Скопје, непрекинато работат најмалку 2 години пред донесувањето на Одлуката за трансформација;
 - Лицата чиј работен однос престанал во „Телефонмонтажа – Инженеринг“ ДОО – Скопје, а кои во него работеле непрекинато 2 години;
 - Пензионираниите работници кои во „Телефонмонтажа – Инженеринг“ ДОО – Скопје, непрекинато работеле најмалку 2 години.
 Правото на купување акции со попуст може да се користи еднократно и тоа само во едно претпријатие.
3. Вработените и другите лица кои имаат право да купат акции со попуст, попустот го користат индивидуално и тоа 30% од номиналната вредност на акцијата како основен попуст, зголемен за 1% за секоја полна година работен стаж во претпријатието. Износот на купените акции со попуст не може да го надмине износот од 25.000 ДЕМ.
4. Акциите што се купуваат со попуст се достапни за сите корисници на попустот под еднакви услови.
5. Плаќањето на акциите со попуст ќе се врши месечно во рок од 5 години со грејс период од две години, сметано од денот на продажбата.
6. Запишувањето на акциите со попуст ќе се врши на посебен образец (во 3 примерока) кој ќе се добива во „Телефонмонтажа – Инженеринг“ ДОО – Скопје секој работен ден од 10 – 15 часот.
7. Рокот за запишување на акции што се купуваат со попуст изнесува 8 дена од денот на објавувањето.
8. Рокот за запишување на акции што се купуваат со попуст изнесува 15 дена од денот на објавувањето.

Врз основа на членовите 25 и 26 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“ бр. 38/93) „Телефонмонтажа – Комерц“ ДОО – Скопје, објавува

**ЈАВЕН ПОВИК
ЗА КУПУВАЊЕ АКЦИИ СО ПОПУСТ**

1. Предмет на продажба на овој повик се 886 акции со вредност на една акција 10 ДЕМ или вкупен износ од 8.861 ДЕМ.
2. Право на купување акции со попуст имаат:
 - Работници кои во „Телефонмонтажа – Комерц“ ДОО – Скопје, непрекинато работат најмалку 2 години пред донесувањето на Одлуката за трансформација;
 - Лицата чиј работен однос престанал во „Телефонмонтажа – Комерц“ ДОО – Скопје, а кои во него работеле непрекинато 2 години;

– Пензионираниите работници кои во „Телефонмонтажа – Комерц“ ДОО – Скопје, непрекинато работеле најмалку 2 години.

Правото на купување акции со попуст може да се користи еднократно и тоа само во едно претпријатие.

3. Вработените и другите лица кои имаат право да купат акции со попуст, попустот го користат индивидуално и тоа 30% од номиналната вредност на акцијата како основен попуст, зголемен за 1% за секоја полна година работен стаж во претпријатието.

Износот на купените акции со попуст не може да го надмине износот од 25.000 ДЕМ.

4. Акциите што се купуваат со попуст се достапни за сите корисници на попустот под еднакви услови.
5. Плаќањето на акциите со попуст ќе се врши месечно во рок од 5 години со грејс период од две години, сметано од денот на продажбата.
6. Запишувањето на акциите со попуст ќе се врши на посебен образец (во 3 примерока) кој ќе се добива во „Телефонмонтажа – Комерц“ ДОО – Скопје секој работен ден од 10 – 15 часот.
7. Рокот за запишување на акции што се купуваат со попуст изнесува 8 дена од денот на објавувањето.

Врз основа на членовите 25 и 26 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“ бр. 38/93) АД „Телефонмонтажа“ – Скопје, објавува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА КУПУВАЊЕ АКЦИИ СО ПОПУСТ

1. Предмет на продажба на овој повик се 2.034 акции со вредност на една акција 10 ДЕМ или вкупен износ од 20.340 ДЕМ.
2. Право на купување акции со попуст имаат:
 - Работници кои во АД „Телефонмонтажа“ – Скопје, непрекинато работат најмалку 2 години пред донесувањето на Одлуката за трансформација;
 - Лицата чиј работен однос престанал во АД „Телефонмонтажа“ – Скопје, а кои во него работеле непрекинато 2 години;
 - Пензионираниите работници кои во АД „Телефонмонтажа“ – Скопје, непрекинато работеле најмалку 2 години.

Правото на купување акции со попуст може да се користи еднократно и тоа само во едно претпријатие.

3. Вработените и другите лица кои имаат право да купат акции со попуст, попустот го користат индивидуално и тоа 30% од номиналната вредност на акцијата како основен попуст, зголемен за 1% за секоја полна година работен стаж во претпријатието.

Износот на купените акции со попуст не може да го надмине износот од 25.000 ДЕМ.

4. Акциите што се купуваат со попуст се достапни за сите корисници на попустот под еднакви услови.
5. Плаќањето на акциите со попуст ќе се врши месечно во рок од 5 години со грејс период од две години, сметано од денот на продажбата.
6. Запишувањето на акциите со попуст ќе се врши на посебен образец (во 3 примерока) кој ќе се добива во АД „Телефонмонтажа“ – Скопје секој работен ден од 10 – 15 часот.

Врз основа на член 8 од Одлуката за основање на Претпријатието за трговија на големо и мало „МАКО МАРКЕТ“ ц.о. извоз-увоз Скопје, директорот на 08.07.1999 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ

1. Малопродажната цена на цигарите за пакување од 20 парчиња, се утврдува како следува:

Вид на цигари	Малопродажна цена (денари)	Нето тежина по кутија (грами)
George Karelias & Sons	80,00	19,20

2. Оваа одлука ќе се применува од денот на излегувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

ОБЈАВА

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стварната стапка на трошоците на живот за месец јуни 1999 година во однос на месец мај 1999 година е пониска за 0,6%.

2. Исплатата на платите за месец јуни 1999 година во однос на месец мај 1999 година за правните лица од членот 3 и членот 4 се врши на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

СОДРЖИНА

Страна

- | | |
|---|------|
| 1272. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија | 2225 |
| Исправка на Решението за именување вршител на должноста директор на Народната матична библиотека „Вук Караџиќ“ – Гостивар | 2228 |

Фонд на пензиско и инвалидско осигурување на Македонија

- | | |
|--|------|
| 12. Одлука за основиците на осигурување за пресметување и плаќање на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување на индивидуалните земјоделци за периодот април-јуни 1999 година . . . | 2228 |
| Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и платите за месец јуни 1999 година | 2256 |